



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

1810

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
ran 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, англиско, хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Општи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинесовство: 60402-603-1125

Петок, 14 јули 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 16 динари. — Преплатата за 1978 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта: факс 226. — Телефон: централна 650-133; Уредништво 651-883; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 1178F

594.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС НА ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТРАНСКИ КРЕДИТ ЧИЈШТО КОРИСНИК Е ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за користење на определен износ на динарска противвредност на странски кредит чијшто корисник е федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година.

ПР бр. 727
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС НА ДИНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТРАНСКИ КРЕДИТ ЧИЈШТО КОРИСНИК Е ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Динарската противвредност на странски кредит чијшто корисник во 1978 година е федерацијата (во натамошниот текст: кредит), ќе се користи до износ од 900.000.000 динари за финансирање на изградбата на складови за сместување и чување на сојузните стоковни резерви и за финансирање на резервите на месо во жив добиток на ридско-планинските подрачја и на постојаните стоковни резерви на индустриски производи.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе ги користи Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, и тоа: износот од 300.000.000 динари — за изградба на силоси за сместување на постојаните резерви на жита, износот од 100.000.000 динари — за финансирање на резервите на месо во жив добиток на ридско-планинските подрачја, а Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи износот до 300.000.000 динари — за изградба на складови, а износот од 200.000.000 динари — за финансирање на постојаните стоковни резерви на индустриски производи.

Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат од посебната сметка кај Народната банка на Југославија, според височината и динамиката на реализираниот странски кредит и сразмерно на распоредот од став 1 на овој член.

Член 3

Условите и начинот на враќање на средствата од член 2 на овој закон ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Динарските средства за отплатување на кредит чијшто противвредност ја користат Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи и Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Член 4

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за извршување на одредбите од чл. 2 и 3 на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

595.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СЕЛЕКТИВНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за обезбедување средства на федерацијата за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во селективното зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година.

ПР бр. 724
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СЕЛЕКТИВНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КАПИТАЛОТ НА МЕГУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ****Член 1**

За додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во селективното зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој, во буџетот на федерацијата ќе се обезбедат средства во вкупен износ од 71.874.000 динари.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделна година, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 35.937.000 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1980 година — 35.937.000 динари.

Член 2

Средствата утврдени во член 1 на овој закон се водат на посебна сметка во Народната банка на Југославија и можат, на барање на Меѓународната банка за обнова и развој, да се користат во девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања врз товар на тековните девизни резерви со кои и ракува Народната банка на Југославија.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

596.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ**

Се прогласува Законот за измена на Законот за сојузните совети што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година.

ПР бр. 731
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ****Член 1**

Во Законот за сојузните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74 и 17/78) член 16 се менува и гласи:

„Претседателот на Сојузниот совет за меѓународни односи го избира Советот врз основа на договор на органите и организациите што учествуваат во работата на Советот.

Одлуката за изборот на претседател на Советот ја прогласува Собранието на СФРЈ.

Одлуката од став 2 на овој член се објавува во „Службени лист на СФРЈ“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

597.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ**

Се прогласува Законот за хартиите од вредност, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година.

ПР бр. 722
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ****І. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на издавање, исплата и промет на обврзниците, банкарските записи, сертификатите за здружени парични средства и потврдите за депонирани средства (во натамошниот текст: хартии од вредност).

Член 2

Хартии од вредност можат да издаваат основна организација и друга организација на здружен труд, интерна банка, основна банка и здружена банка, општествено-политичка заедница и друго општествено-правно лице, во согласност со закон.

Член 3

Хартиите од вредност можат да гласат на име или на доносителот, согласно со одредбите на овој закон.

На хартија од вредност која гласи на име, при нејзиното издавање изречно се означува името на корисникот на правото спрема издавачот на таа хартија од вредност.

На хартија од вредност која гласи на доносителот не се означува корисникот на правото и правото од таква хартија од вредност спрема издавачот може да го оствари секој имател на таа хартија од вредност.

Член 4

Хартиите од вредност мораат да ги содржат суштествените елементи пропишани со овој закон.

Член 5

Издавачите на хартии од вредност се должни да ги извршуваат сите обврски од хартиите од вредност, во рокот и на начинот што се предвидени со закон односно со одлука за нивното издавање.

II. ОБВРЗНИЦИ

а) Издавање на обврзници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Член 6

Обврзница е писмена исправа со која нејзиниот издавач се обврзува дека на лицето означено во обврзницата или по негова наредба односно на доносителот на обврзницата, ќе му го исплати на определен ден износот наведен во обврзницата односно износот на ануитетскиот купон.

Член 7

Основна организација на здружен труд и општествено-политичка заедница можат да издаваат обврзници од свое име и за своја сметка.

Работна организација, сложена организација на здружен труд и деловна заедница, можат да издаваат обврзници од свое име и за сметка на основни организации здружени во работна организација односно во состав на работни организации здружени во сложена организација или во деловна заедница, согласно со самоуправната спогодба за здружување.

Самоуправна интересна заедница, кога е определено со закон, како и банка или друга финансиска организација и друго општествено правно лице, можат да издаваат обврзници од свое име и за туѓа сметка ако ги исполнуваат условите за издавање на обврзници.

Банка и друга финансиска организација можат да ги вршат работите на издавање на обврзници од туѓо име и за туѓа сметка.

Условите што треба да ги исполни самоуправната интересна заедница и друго општествено правно лице за издавање на обврзници се утврдуваат со закон.

Условите што треба да ги исполнат банката и друга финансиска организација за издавање на обврзници од став 3 на овој член ги утврдува Сојузниот извршен совет.

Член 8

Основна организација на здружен труд може да издава обврзници ако средствата на трудот и работењето и средствата на резервите по завршната сметка за претходната година изнесуваат повеќе од 40.000.000 динари и ако за претходната година немаат непокриена загуба.

Општествено-политичка заедница може да издава обврзници врз основа на закон, односно одлука на собранieto на таа општествено-политичка организација ако со приходите на таа општествено-политичка заедница се обезбеди во уредна исплата на износот на кој обврзниците се издадени, во рокот на втасувањето на исплатата.

Член 9

Вкупниот паричен износ на кој се издаваат обврзниците не може да биде поголем од 50% од износот на средствата на трудот и работењето и на средствата на резервите на основната организација на здружен труд од член 8 став 1 на овој закон по завршната сметка за претходната година.

Ако издавачот на обврзници пред објавување на запишувањето на обврзници му дал гаранција за издавање на обврзници на друг издавач на обврзници, вкупниот паричен износ од став 1 на овој член се намалува за паричниот износ на дадената гаранција.

Издавачот на обврзници може да му даде гаранција за издавање на обврзници на друг издавач на обврзници само во височина на разликата помеѓу вкупниот паричен износ на кој ги издал обврзниците и износот на средствата од став 1 на овој член.

Член 10

По исклучок од одредбата на член 9 став 1 од овој закон, организација на здружен труд може да издаде обврзници на износ поголем од износот на средствата на трудот и работењето и на средствата на резервите ако за тој поголем износ обезбеди гаранција од друга организација на здружен труд или од друго општествено правно лице.

Организација на здружен труд и друго општествено правно лице можат да ја дадат гаранцијата од став 1 на овој член под условите за издавање на обврзници од чл. 7 до 9 на овој закон.

Организација на здружен труд може да ја даде гаранцијата од став 1 на овој член на паричен износ до износот на нејзините средства на трудот и работењето и на средствата на резервите по завршната сметка за претходната година, во согласност со одредбите на член 9 ст. 2 и 3 од овој закон.

Општествено правно лице може да ја даде гаранцијата од став 1 на овој член на паричниот износ утврден според одредбата на член 7 став 5, во согласност со одредбите на член 9 ст. 2 и 3 од овој закон.

Член 11

Организација на здружен труд, банка и друго општествено правно лице издаваат обврзници врз основа на одлуки согласно со прописите на општествено-политичките заедници или со самоуправни општи акти.

Член 12

Основна банка, односно здружена банка може на друг издавач на обврзници да му даде гаранција за извршување на сите или на определени обврски што издавачот на обврзници ги презел спрема имателите на обврзници, во согласност со прописите за давање на гаранции кои може да ги даде банката.

Член 13

Со законот односно со одлуката за издавање на обврзници се утврдуваат особено: вкупниот износ на кој се издаваат обврзниците; намената за која се издаваат обврзниците; начинот на издавање на обврзниците; роковите на отплатување на главницата; височината на каматната стапка ако е предвидено плаќање на камата; начинот на пресметување и плаќање на каматата; изворите на средства од кои ќе се исплатуваат обврзниците; застарелост на побарувањата по издадените обврзници; начинот на запишување на обврзници и уплатување на запишаниот износ; рокот до кој се врши запишување на обврзници односно уплата на запишаниот износ; рокот на враќање на уплатениот износ ако издавањето на обврзници не успеало; стапката според која се плаќа камата на уплатениот износ до неговото враќање и начинот на објавување на поканата за запишување на обврзници.

Со законот односно со одлуката за издавање на обврзници од став 1 на овој член можат да се утврдат посебни олесненија или погодности на купувачите, односно на запишувачите на обврзници во согласност со надлежноста, односно со правата и обврските на издавачот на обврзниците.

Член 14

Издавачот на обврзниците, освен федерацијата, републиките и автономните покраини, е должен за одлуката за издавање на обврзници, пред објавувањето на поканата за запишување на обврзници, да го извести надлежниот републички односно покраински орган и да поднесе докази за исполнувањето на условите за издавање на обврзници.

Ако надлежниот републички односно покраински орган утврди дека не се исполнети односно дека се исполнети условите за издавање на обврзници, тој е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето и на доказите од став 1 на овој член да донесе решение за забрана на издавањето на обврзниците односно да го извести издавачот на обврзниците дека се исполнети условите за издавање на обврзници.

Против решението за забрана на издавањето на обврзниците од став 2 на овој член може да се изјави жалба, согласно со сојузниот закон.

Член 15

Рокот за запишување на обврзниците не може да биде подолг од 90 дена.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, рокот за запишување на обврзниците може да биде подолг од 90 дена, но не може да биде подолг од 180 дена ако се издаваат обврзници заради собирање средства за намените што се од општо стопанско или општествено значење.

Мислење за тоа дали намените за кои се издаваат обврзници се од општо стопанско или општествено значење дава надлежниот републички односно покраински орган.

Член 16

Обврзници издадени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да запишат општествени правни лица, граѓански правни лица и граѓани.

Член 17

Запишувачот на обврзницата стекнува право на обврзницата кога во целост ќе го уплати паричниот износ на кој гласи обврзницата.

Член 18

Означениот паричен износ на кој гласи обврзницата може да се уплати одеднаш или во рати.

Ако уплата се врши одеднаш, рокот за уплата не може да биде подолг од 90 дена од денот на истекот на рокот за запишување на обврзници.

Ако уплата се врши во рати, рокот за уплата на првата рата не може да биде подолг од 90 дена од денот на истекот на рокот за запишување на обврзници, со тоа што рокот за уплата на другите рати не може да биде подолг од две години.

Член 19

Се смета дека издавањето на обврзници успеало ако во рок за уплата на обврзниците се уплатени најмалку 90% од вкупниот паричен износ што е означен во објавата за запишување на обврзниците.

Ако уплата се врши во рати, се смета дека издавањето на обврзниците успеало ако се запишани најмалку 90% од вкупниот паричен износ што е означен во објавата за запишување на обврзници и ако во рокот за уплата на првата рата се уплатени најмалку 90% од паричниот износ на таа рата, со тоа што паричниот износ на првата рата не може да биде помал од паричниот износ кој се добива кога вкупниот паричен износ што е означен во објавата

за запишување на обврзниците ќе се подели со бројот на ратите.

Член 20

Ако издавањето на обврзници не успеало, издавачот на обврзниците е должен да го отповика издавањето на обврзниците и тоа да го објави на истиот начин на кој го објавил и запишувањето на обврзниците, а на запишувачите на обврзниците да им ги врати уплатените износи зголемени на каматата, ако било предвидено плаќање на камата, во рокот утврден со законот односно со одлуката за издавање на обврзници.

Член 21

Обврзниците што ги издава општествено-политичка заедница за покривање на расходите поради ненавремено црптекување на приходите, се издаваат според постапката што ќе ја пропише таа општествено-политичка заедница.

Член 22

Обврзницата може да гласи на име или на доносителот.

Паричниот износ на кој гласи обврзницата се означува во динари. Апоените на обврзниците ги определува издавачот на обврзниците.

Паричниот износ на кој гласи обврзницата може да се означи и во странската валута ако Сојузниот извршен совет, врз основа на сојузниот закон со кој се уредуваат девизното работење и кредитните односи со странство ги пропишал условите за користење на девизите на купување на такви обврзници.

Член 23

Обврската од обврзницата настанува со предавањето на обврзницата на запишувачот на обврзницата (имателот) или на неговиот овластен застапник.

Како имател на обврзницата на име се смета лицето на кое гласи обврзницата, а ако обврзницата е пренесена со индосамент — последниот индосатар.

Како имател на обврзницата на доносителот се смета нејзиниот доносител.

Член 24

Имателот на обврзницата има право во определен рок да го наплати паричниот износ на кој гласи обврзницата (главницата) и каматата што му припаѓа ако е предвидено плаќање на камата.

Каматата од став 1 на овој член се определува независно од деловниот успех на издавачот на обврзниците (фиксна камата).

Имателот на обврзницата — општествено правно лице може да учествува, согласно со сојузниот закон, во доходот на издавачот на обврзницата, зависно од неговиот деловен успех, ако издавачот на обврзницата се обврзе на тоа.

Член 25

Обврските од обврзницата издавачот на обврзницата ги извршува со исплата на главницата и каматата, ако плаќањето на каматата е предвидено, во роковите и на начинот што се означени на обврзницата.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, роковите на амортизацијата на обврзниците од член 21 на овој закон не можат да бидат пократки од три месеци ниту подолги од истекот на тековната буџетска година.

Член 26

Своите обврски во поглед на исплатата издавачот на обврзниците може да ги изврши и пред договорените рокови, ако е тоа предвидено со условите за издавање на обврзниците или со пропис.

Издавачот на обврзници може да изврши конверзија на издадените обврзници ако е тоа предвидено со условите за издавање на обврзници.

Член 27

Камата по основ на обврзница се пресметува и се плаќа годишно наназад.

Член 28

Обврзницата мора да ги содржи следните суштествени елементи: означување дека е обврзница; фирма односно назив и седиште на издавачот на обврзницата; фирма односно назив односно име и презиме на запишувачот на обврзницата односно означување дека обврзницата гласи на носителот; паричниот износ на кој гласи обврзницата; височината на каматната стапка ако е предвидено плаќање на камата; роковите за отплатување на главницата и каматата; место и датум на издавање и сериски број на обврзницата; факсимил на потписите на овластените лица на издавачот на обврзницата.

Сите права од обврзницата мораат да бидат означени на обврзницата.

Ако се издава обврзница со гаранција, на нејзината предна страна се означуваат фирмата односно називот и седиштето на гаранторот.

На грбот на обврзницата се означуваат намената на нејзиното издавање ако не е означена на предната страна на обврзницата, роковите на отплатување на главницата односно на ануитетите и каматата (амортизационен план) и роковите на застареност на нивната наплата.

Другите елементи на обврзницата се означуваат, по правило, само во објавата за издавање на обврзницата.

Член 29

Обврзницата која не се исплатува во еден износ има најмалку два дела.

Во првиот дел (обврзница) мораат да бидат означени сите суштествени елементи на обврзницата од член 28 ст. 1 и 2 на овој закон.

Вториот дел (талон) се состои, зависно од начинот на амортизација на главницата, од ануитетски или каматни купони.

б) Издавање на обврзници на странскиот финансиски пазар

Член 30

Обврзници за прибавување средства на странскиот финансиски пазар, под условите за задолжување во странство предвидени со сојузниот закон со кој се уредуваат девизното работење и кредитните односи со странство можат да издаваат: основна и друга организација на здружен труд и самоуправни интересна заедница во областа на материјалното производство, во рамките предвидени со самоуправниот спогодба за здружување; банка овластена за работи со странство; Народната банка на Југославија; општествено-политички заедници и Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

в) Промет на обврзниците

Член 31

Пренос на обврзниците што гласат на носителот се врши со нивното предавање.

Пренос на обврзниците што гласат на име се врши со индосамент.

Член 32

Пренос на обврзниците се врши по основ на купопродажба, со пренос без надомест и со замена за други видови хартии од вредност.

Пренос на обврзниците се врши и за намирување на обврските кон доверителите, под услови и на начин што имателот на обврзници ќе ги договори со доверителите.

Член 33

Обврзниците за чиешто издавање гарантирала банката можат да служат како средства за плаќање односно како инструмент за обезбедување на плаќање ако е тоа предвидено со сојузен закон.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, обврзниците односно ануитетските купони на обврзниците што ги издаде републиките односно автономните покраини или обврзниците во поглед на кои републиките односно автономните покраини со закон презеле обврска да ги амортизираат или за кои гарантираат, општествени правни лица, граѓански правни лица и граѓани можат да ги користат за извршување на обврските од купопродажен однос што гласат на динари, ако рокот на амортизацијата на обврзницата односно на ануитетскиот купон на обврзницата втасува до 90 дена од денот на засновањето на тој однос.

Член 34

Иматели на обврзници можат обврзниците да ги користат за намени што ќе ги определат издавачите на обврзници во рамките на своите надлежности односно права и обврски.

Член 35

Банките и други финансиски организации можат врз подлога на обврзниците да им даваат кредити на општествени правни лица.

Член 36

Обврзниците можат да се примаат на име кауција која се полага по пат на јавно наддавање и во други случаи во кои се бара полагање на кауција.

Член 37

Со пренос на обврзницата новиот имател ги стекнува сите права означени на обврзницата односно предвидени со законот или со одлуката за издавање на обврзниците.

Член 38

Обврзницата што гласи на име не може да се пренесува ако на неа е изречно означено дека не може да се пренесува.

Секој пренос на обврзницата од став 1 на овој член е ништовен.

Член 39

Во поглед на застареноста на исплатата на главницата, каматата и на другите побарувања по основ на обврзниците важат роковите на застареноста определени со прописите за застареноста на побарувањата.

Член 40

Исчезнати обврзници можат да се амортизираат само ако гласат на име.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, исчезнати обврзници на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини,

општествено правно лице може да ги амортизира по истекот на рокот за амортизација на исцезнатите обврзници, под услов да се огласени за неважечки и да можат врз основа на евиденцијата на Народната банка на Југославија да се установат броевите на обврзниците што му припаѓаат на тоа општествено правно лице.

Одредбата од став 2 на овој член се однесува и на исцезнатите обврзници што се издадени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, а чијашто амортизација е во тек.

Амортизацијата на обврзниците од ст. 1 и 2 на овој член се врши во вонпроцесна постапка.

Член 41

Одредбите од чл. 31 до 40 на овој закон се применуваат врз прометот на обврзниците издадени за прибавување средства на странскиот финансиски пазар, под условите утврдени со сојузниот закон со кој се уредуваат девизното работење и кредитните односи со странство.

III. БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

Член 42

Благајнички запис е инструмент за регулирање на количество пари во оптек и за регулирање на ликвидноста на банките.

Член 43

Благајнички записи можат да издаваат Народната банка на Југославија, основните банки и здружените банки.

Благајнички записи се издаваат врз основа на одлука на издавачот.

Издавачот на благајнички записи ги утврдува суштествените елементи од член 44 став 2 на овој закон и рокот до кој се врши запишување на благајничкиот запис.

Член 44

Благајничкиот запис гласи на име или на доносителот.

Благајничкиот запис мора да ги содржи следните суштествени елементи: означување дека е благајнички запис; фирма односно назив и седиште на издавачот на благајничкиот запис; фирма односно назив и седиште на запишувачот на благајничкиот запис односно означување дека благајничкиот запис гласи на доносителот; паричен износ на кој гласи благајничкиот запис; височина на каматната стапка; рок на отплатување на главницата и каматата; место и датум на издавањето и сериски број на благајничкиот запис; права на имателот на благајничкиот запис и факсимил на потписите на овластените лица на издавачот на благајничките записи.

Член 45

Паричниот износ на кој гласи благајничкиот запис го определува издавачот на благајничкиот запис. Апоенскиот состав на благајничкиот запис го утврдува издавачот, со тоа што апоените се заокружуваат на илјади динари.

Благајничкиот запис се издава на рок што не може да биде подолг од една година.

Височината на каматната стапка по благајничкиот запис ја определува издавачот на благајничкиот запис, со согласност со прописите односно со своите самоуправни општи акти.

Член 46

Благајнички запис што го издава Народната банка на Југославија можат да запишат основна банка и здружена банка (во натамошниот текст: банка).

Благајнички запис што го издава банка можат да го запишат организација на здружен труд и друго општествено правно лице, освен Народната банка на Југославија, народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина.

Член 47

Обврските од благајничкиот запис издавачот на благајничкиот запис ги извршува со исплата на главницата и каматата, во роковите и на начинот што се означени на благајничкиот запис.

Член 48

Пренос на благајничкиот запис што гласи на доносителот се врши со неговото предавање.

Пренос на благајничкиот запис што гласи на име се врши со индосамент.

Член 49

Благајничкиот запис што го издава Народната банка на Југославија може да се пренесува на банки односно на други финансиски организации по основ на купопродажба на тие записи или за намирување на обврските меѓу банките и другите финансиски организации, под условите и на начинот што имателот на благајничкиот запис ќе ги договори со доверителот.

Член 50

Благајничките записи што ги издаваат банките можат да се користат за намирување на обврските спрема доверителите, под условите и на начинот што имателот на благајничкиот запис ќе ги договори со доверителот.

Член 51

Благајничките записи што ги издаваат банките можат да служат како средства за плаќање односно како инструмент за обезбедување на плаќање ако е тоа предвидено со сојузен закон.

Банките и другите финансиски организации врз основа на благајничките записи што ги издаваат банките можат да им даваат кредити на општествените правни лица.

Член 52

Со преносот на благајнички запис новиот имател ги стекнува сите права означени на благајничкиот запис.

Член 53

Во поглед на застареноста на исплатата на главницата и каматата по основ на благајнички запис важат роковите на застареноста определени со прописите за застареноста на побарувањата.

Член 54

Загубени благајнички записи можат да се исплатат само ако гласат на име.

Исплатата од став 1 на овој член се врши врз основа на правосилна судска одлука донесена во вонпроцесна постапка.

IV. ЦЕРТИФИКАТ ЗА ЗДРУЖЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Член 55

Сертификат за здружени парични средства (во натамошниот текст: сертификат) е потврда дека имателот на сертификатот здружил парични средства во организација на здружен труд односно во банка или во друга финансиска организација врз основа на самоуправни спогодба за здружување на трудот и средствата.

Член 56

Сертификат издаваат организација на здружен труд, банка или друга финансиска организација во согласност со одредбите на овој закон.

Член 57

Сертификатот може да гласи само на име.

Член 58

Паричниот износ на кој гласи сертификатот се означува во динари.

Износот од став 1 на овој член може да се означи и во странска валута ако средствата се здружени во странска валута, во согласност со сојузен закон.

Член 59

Правата, обврските и одговорностите на имателот на сертификат, условите, начинот и рокот на враќање на паричниот износ означен во сертификатот се определуваат со самоуправни спогодба за здружување на труд и средства.

Член 60

Сертификатот мора да ги содржи следните суштествени елементи: означување дека е сертификат; фирма односно назив и седиште на издавачот на сертификатот; фирма односно назив и седиште на општественото правно лице на кое гласи сертификатот; паричен износ на кој гласи сертификатот; услови, начин и рок на враќање на здружените парични средства; место и датум на издавањето на сертификатот и потпис на овластените лица на издавачот на сертификатот.

Член 61

Имател на сертификат може да биде организација на здружен труд и друго општествено правно лице кое може да здружува труд и средства.

Член 62

Пренос на сертификатот се врши со индосамент под условите и на начинот што се предвидени со самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата.

Со пренесувањето на сертификатот на новиот имател на сертификат се пренесуваат правата, обврските и одговорностите предвидени во самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата.

V. ПОТВРДА ЗА ДЕПониРАНИ СРЕДСТВА

Член 63

Потврда за депонирани средства (во натамошниот текст: потврда) е писмена исправа за депонирани средства без намена, кај банка, со рок на враќање подолг од една година.

Потврда издава банката.

Член 64

Потврдата гласи на име.

Паричниот износ на кој гласи потврдата се означува во динари, во рамките на депонираните средства, а според барањето на депонентот.

Член 65

Банката е должна на организација на здружен труд и на друго општествено правно лице, на нивно барање, да им издаде потврда за средствата што се депонирани кај неа.

Член 66

Потврдата мора да ги содржи следните суштествени елементи: означување дека е потврда за средства депонирани кај банка; фирма односно назив и седиште на издавачот на потврдата; фирма односно назив на корисникот на потврдата; износ на кој гласи потврдата; рок на кој се депонираат средствата; височина на каматната стапка; датум и место на издавање на потврдата; права на имателот на потврдата и факсимал на потписите на овластените лица на издавачот на потврдата.

Член 67

Пренос на потврдата се врши со индосамент.

Пренос на потврдата се врши за намирување на обврските спрема доверителите, под условите и на начинот што имателот на потврдата ќе ги договори со доверителите.

Член 68

Потврдата може да служи како средство за плаќање односно како инструмент за обезбедување на плаќање ако е тоа предвидено со сојузен закон.

Член 69

Банките и други финансиски организации можат врз основа на потврда да им даваат кредити на општествени правни лица.

Член 70

Со пренос на потврдата нејзиниот нов имател ги стекнува сите права означени на потврдата.

Член 71

Во поглед на застареноста на исплатата на главницата и каматата по основ на потврда важат роковите на застареноста определени со прописите за застареноста на побарувањата.

Член 72

Исплатата на загубените потврди се врши врз основа на правосилна судска одлука донесена во вонпроцесна постапка.

VI. ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 73

Заради создавање на услови за промет на хартии од вредност може да се организира пазар на хартии од вредност при Здружението на банкарските организации за територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, преку кој на организиран начин се овозможува нивниот промет.

На пазарот на хартии од вредност може да се врши промет на оние хартии од вредност чијшто промет е одобрен.

Организацијата и начинот на работењето на пазарот на хартии од вредност ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 74

На пазарот на хартии од вредност, покрај промет на хартиите од вредност предвидени со овој закон, се врши и промет на други хартии од вредност.

Член 75

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начинот за следење на прометот на хартии од вредност.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 76

Со парична казна од 5.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап издавачот на хартиите од вредност од член 2 на овој закон — основна организација и друга организација на здружен труд, интерна банка, основна банка и здружена банка, или друго општествено правно лице:

1) ако не ги извршува сите обврски од хартиите од вредност во роковите или на начинот што се предвидени со закон односно со одлука за нивното издавање (член 5);

2) ако издаде хартија од вредност а не ги исполнува определените услови, или ако издаде хартија од вредност без суштествените елементи (чл. 8 до 9, член 10 став 1 и чл. 13, 28, 30, 44, 60 и 66).

Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице на издавачот на хартија од вредност од член 2 на овој закон.

Член 77

Со парична казна од 5.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго општествено правно лице ако на издавачот на обврзници му даде гаранција на паричен износ што е поголем од износот на нејзините средства на трудот и работењето и средствата на резервите по завршената сметка за претходната година (член 10 ст. 2 до 4).

Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице.

Член 78

Со парична казна од 5.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд, банка или друго општествено правно лице:

1) ако пред објавувањето на поканата за запишување на обврзници не поднесе до надлежниот републикан односно покраински орган докази за исполнувањето на условите за издавање на обврзници (член 14 став 1);

2) ако не постана според член 20 на овој закон;

3) ако на организација на здружен труд или на друго општествено правно лице, на нивно барање, не му издаде потврда за депонираните средства (член 65).

Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружен труд, во банката или во друго општествено правно лице.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важи Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Уредбата за условите под кои работните организации можат да издаваат обврзници што се уплатуваат во девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/72) и Наредбата за доставување на податоците за издавањето, за успехот на уписот и за прометот на хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/72).

Член 80

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

598.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА, ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА И ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЈА ПОМЕГУ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНСКИ ЛИЦА

Се прогласува Законот за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година.

ПР бр. 732
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собор на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА, ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА И ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО НА ТЕХНОЛОГИЈА ПОМЕГУ ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И СТРАНСКИ ЛИЦА

I. Основни одредби

Член 1

Со овој закон се уредуваат долгорочната производствена кооперација, деловно-техничката соработка, прибавувањето и отстапувањето на материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица.

Член 2

Долгорочно производствена кооперација, деловно-техничка соработка, прибавување и отстапување материјално право на технологија се вршат заради рамноправно вклучување на стопанството на Југославија во меѓународната поделба на трудот, соработка со земјите во светот, а посебно со земјите во развој, усовршување на процесот на производството, освојување на големосериско производство и извоз на производи од тоа производство, подобрување на квалитетот на производите, освојување и развој на нови производи, техничко-технолошки развој, зголемување на производноста на трудот, развој на научноистражувачката работа, поефикасно работење и подобро користење на капацитетите, суровините и енергијата, заштита на човековата средина, рационално зголемување на извозот, намалување на увозот, урамнотежување на платниот и девизниот биланс, подобрување на снабденоста на домашниот пазар и постабилен развој на стопанството.

Член 3

Договорот за долгорочна производствена кооперација, договорот за деловно-техничка соработка, договорот за прибавување материјално право на технологија и договорот за отстапување на тоа право мораат да бидат склучени во писмена форма и на определено време.

Договорот кој не е склучен во писмена форма и на определено време не произведува правно дејство.

Договорот станува полноважен откако ќе го одобри Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Член 4

Договорите од член 3 на овој закон не можат да бидат во спротивност со општествениот план на Југославија, со договорите за основите на општествениот план на Југославија, со општествениот план на републиката односно со општествениот план на автономната покраина, со договорот за основите на општествениот план на републиката, односно на автономната покраина и со општествените договори и самоуправните спогодби што ги склучила организацијата на здружен труд.

Договорите од член 3 на овој закон и извршувањето на тие договори мораат да бидат во согласност со проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија, со проекцијата на платнобилансната позиција на републиката односно на автономната покраина и проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката односно на автономната покраина како и со самоуправната спогодба склучена во рамките на самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на републиката односно на автономната покраина, што ја склучила организацијата на здружен труд.

II. Долгорочна производствена кооперација

Член 5

Со долгорочната производствена кооперација организацијата на здружен труд и странското лице обезбедуваат технички, технолошки, суровински, енергетски и економски оптимално производство и размена на производите кои се предмет на таа кооперација, како и примена на современи технички دستигања.

Член 6

Под долгорочна производствена кооперација, во смисла на овој закон, се подразбира долгорочната соработка на производствена организација на здружен труд и на странско лице која се состои во засадничко програмирање на развојот, освојување на производство, производство и меѓусебни испораки на производи и составни делови на производи, и тоа:

1) долгорочна соработка во која тие меѓусебно испорачуваат составни делови што ги вградуваат во исти производи или во производи од ист вид;

2) долгорочна соработка во која странското лице ѝ испорачува на организацијата на здружен труд составни делови на производ, а организацијата на здружен труд му испорачува на странското лице готов производ во кој ги вградила тие составни делови и деловите што самата ги произвела односно долгорочна соработка во која организацијата на здружен труд му испорачува на странското лице составни делови на производи, а странското лице ѝ испорачува на таа организација производи во кои се вградени тие составни делови;

3) долгорочна соработка во која странското лице ѝ испорачува на организацијата на здружен труд су-

ровини односно полупроизводи, а организацијата на здружен труд му испорачува на странското лице производи во кои ги вградила тие суровини односно полупроизводи;

4) долгорочна соработка во која тие меѓусебно испорачуваат:

— составни елементи на систем односно постројка кои служат за надолнување, односно довршување на индустриски, енергетски, земјоделски, сообраќајни или други системи односно постројки;

— составни елементи (електронски, пневматски, хидраулички, финомеханички, финоелектротехнички и сл.) кои служат за надолнување односно довршување на контролни, регулациони, управувачки и информативни системи и уреди;

5) долгорочна соработка во која организацијата на здружен труд му испорачува на странското лице составни елементи на систем односно постројка кои служат за надолнување, односно довршување на системот односно постројката или составни елементи (електронски, пневматски, хидраулички, финомеханички, финоелектротехнички и сл.) кои служат за надолнување, односно довршување на контролни, регулациони управувачки и информативни системи и уреди, а странското лице ѝ испорачува на организацијата на здружен труд готова постројка, односно систем во која ги вградило односно вклучило составните елементи испорачани од организацијата на здружен труд и елементи на сопствено производство;

6) долгорочна соработка во која странското лице ѝ испорачува на организацијата на здружен труд составни елементи на систем односно постројка од точка 5 на овој став кои служат за надолнување, односно довршување на системот односно постројката, а организацијата на здружен труд му испорачува на странското лице готова постројка, односно системот во кој вградила односно вклучила елементи испорачани од странското лице и елементи од сопствено производство;

7) долгорочна меѓусебна соработка во производство и испораката на готови производи од ист вид.

Соработката од став 1 точ. 4 до 6 од овој член може да се остварува ако составните елементи се вградуваат во систем или постројка која претставува една техничко-технолошка заокружена целина, која е финален производ.

Член 7

Под составни делови, во смисла на овој закон, се подразбираат деловите, компонентите, материите, како и резервните делови кои се вградуваат во производот кој е предмет на долгорочната производствена кооперација.

Како составен дел на сопственото производство се смета составниот дел што го произвела организацијата на здружен труд — носител на кооперацијата, или што го произвеле нејзините поткооперанти.

Под вид на производи, во смисла на овој закон, се подразбираат производи кои имаат исти или слични делови и кои служат за иста или слична намена.

Член 8

Под долгорочна производствена кооперација се подразбира и долгорочна производствена кооперација што се остварува помеѓу една или повеќе организации на здружен труд и едно или повеќе странски лица од една или повеќе земји (мултилатерална кооперација).

Член 9

Со договорот за долгорочна производствена кооперација не може да се предвиди организацијата на здружен труд и странското лице да произведуваат и меѓусебно во ист временски интервал да испорачуваат ист таков составен дел, односно ист таков производ.

Член 10

Како долгорочна производствена кооперација не се смета соработката што се остварува исклучиво со вршење на услуги.

Член 11

Работите на долгорочна производствена кооперација, согласно со прописите, организацијата на здружен труд може да ги врши сама или во соработка со други производствени организации на здружен труд ако со нив склучила самоуправна спогодба за долгорочна производствена кооперација (поткооперанти).

Член 12

Вредноста на составните делови односно на производите што се увезуваат врз основа на договорот за долгорочна производствена кооперација не може да биде поголема од вредноста на составните делови односно производите што се извезуваат врз основа на тој договор.

Член 13

Организацијата на здружен труд, засно со поткооперантите, мора да го освои производството на составни делови чија вредност изнесува најмалку 15% од вредноста на единицата финален производ кој е предмет на кооперацијата и што го произведува таа организација.

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија може, на предлог од надлежниот републички односно покраински орган, да го одобри договорот за долгорочна производствена кооперација иако со тој договор се предвидува помал процент од процентот од став 1 на овој член ако оцени дека тоа ќе придонесе кон остварувањето на целите од член 2 на овој закон.

Член 14

Организацијата на здружен труд е должна да започне со производство и испорака на составни делови во процентот од член 13 на овој закон во рок од една година од денот кога договорот за долгорочна производствена кооперација станал полноважен.

Претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија може, на предлог од надлежниот републички односно покраински орган, да даде согласност на производство и испорака на составни делови во процентот од член 13 на овој закон да може да се остварува и во рок подолг од рокот од став 1 на овој член.

При решавањето за давање согласност од став 2 на овој член ќе се цени сложеноста на производот и времето потребно за освојување на производството и за набавка односно за изградба на опрема и постројки.

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на долгорочната производствена кооперација чиј рок на траење со договорот е определен на три години.

Член 15

Организацијата на здружен труд може да склучи договор за долгорочна производствена кооперација само со странско лице кое учествува во производството на составни делови односно производи кои се предмет на кооперацијата.

Организацијата на здружен труд може да склучи договор за долгорочна производствена кооперација со странско лице кое непосредно не учествува во производството на составни делови односно производи кои се предмет на кооперацијата ако

прописите на земјата од која е странското лице забрануваат склучување на договор со странско лице од став 1 на овој член.

Странското лице може да го извршува договорот од став 1 на овој член и со испораки од своите поголеми кои се лоцирани во земји надвор од седиштето на матичното претпријатие.

Член 16

Организацијата на здружен труд може со странско лице да склучи договор за долгорочна производствена кооперација ако е подобна да ги врши работите на долгорочна производствена кооперација предвидени со тој договор и ако располага или обезбедила соодветна производствена технологија.

Организацијата на здружен труд е подобна за вршење работи на долгорочна производствена кооперација ако за вршење на тие работи има соодветни кадри и капацитети, вклучувајќи и опрема, односно ако обезбедила кадри и средства за изградба на капацитети, односно за набавка на опрема.

Подобноста на организацијата на здружен труд за остварување на долгорочна производствена кооперација со странско лице кое произведува предмет на вооружување и воена опрема ја цени Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 17

Договор за долгорочна производствена кооперација се склучува со рок на траење од најмалку пет години.

Претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, на предлог од надлежниот републички односно покраински орган, може да одобри договор за долгорочна производствена кооперација да се склучи и со рок на траење од најмалку од три години.

Одобрението од став 2 на овој член може да се даде ако се применува технологија која се менува побрзо, ако организацијата на здружен труд може сама да овладее со производството на производ кој е предмет на кооперацијата или ако е во прашање кооперација чии цели можат да се остварат во рок пократок од рокот од став 1 на овој член.

Овластувањето од член 14 став 2 на овој закон и од став 2 на овој член го има сојузниот секретар за народна одбрана во поглед на договорите за долгорочна производствена кооперација од областа на вооружувањето и воената опрема.

Член 18

Со договорот за долгорочна производствена кооперација мора да се обезбеди организацијата на здружен труд редовно да разменува со странското лице информации за сите технички и технолошки иновации и технички унапредувања кои се однесуваат на предметот на кооперацијата за да можат сите учесници во кооперацијата навремено да ги применуваат во своето производство.

Член 19

Под условите предвидени со овој закон, договор за долгорочна производствена кооперација со странско лице можат да склучат организациите на здружен труд од производствените дејности.

Под условите предвидени со овој закон со странско лице може да се склучи договор за долгорочна производствена кооперација за производство на предмети за вооружување и воена опрема само ако со таа кооперација можат да се остварат интересите на народната одбрана и другите посебни општествени интереси заради кои се склучува договорот, за што одлучува Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

III. Деловно-техничка соработка

Член 20

Под деловно-техничка соработка, во смисла на овој закон, се подразбира соработката на организација на здружен труд и странско лице која се состои во заедничко:

1) истражување и остварување на продајдоци, техничко-технолошки иновации и технички унапредувања, врз основа на заеднички утврдена програма;

2) истражување, проектирање, изработка на документација и освојување на производството на определен производ, врз основа на определено материјално право на технологија;

3) истражување на пазарот заради пласман на производите произведени со заедничкото работење (заедничко вложување, долгорочна производствена кооперација или деловно-техничка соработка);

4) производство на производи заради заеднички пласман на пазарот;

5) истапување на странскиот пазар по определени работи, освен истапување што се врши исклучиво заради купување и продажба на стоки и вршење на услуги;

6) одржување на уреди и инструменти и оспособување кадри за работа со уреди и инструменти;

7) научноистражувачка работа и студии по определени прашања од интерес за земјата.

Член 21

Организација на здружен труд може со странско лице да склучи договор за деловно-техничка соработка:

1) ако соработката е заснована врз современи технички достигнувања;

2) ако организацијата на здружен труд е подобна за производство односно за вршење услуги кои се предмет на соработката;

3) ако со договорот се обезбедува економичност и унапредување на производството и вршење на услуги.

Организацијата на здружен труд е подобна за остварување на деловно-техничка соработка ако има долгорочна производствена и развојна програма и ако обезбедила или дава гаранција дека ќе обезбеди соодветна опрема и други средства, производствена технологија и соодветни кадри.

IV. Прибавување и отстапување материјално право на технологија

Член 22

Под материјално право на технологија, во смисла на овој закон, се подразбираат: материјалното право на творби (право на индустриска сопственост) и правото на производствена техничка документација.

Под материјално право на творби, во смисла на овој закон, се подразбираат: правото на патент, правото на индустриска мостра или модел и правото на заштитен знак (фабрички или трговски знак и услужен знак).

Под право на производствена техничка документација, во смисла на овој закон, се подразбира правото на комплетна техничка и технолошка документација за производство на еден или повеќе производи, дел од производ или хемиска материја.

Под знаење и искуство, во смисла на овој закон, се подразбира збир на современи технички и технолошки знаења и искуства и вештини, вклучувајќи ги и оние што се однесуваат на спецификациите на суровини, стандардите на производството и преработката, процесната техника и тајните на сопствените постапки и контролата на квалитетот и

другите податоци што можат да се применат во индустриското и друго производство. Знаењето и искуството содржи и известувања и упатства кои се однесуваат на програмирањето, производството, употребата и одржувањето на производите, а може да содржи и методологија на испитување на пазарот.

Одредбите на овој закон за прибавување и отстапување материјално право на технологија се применуваат и врз прибавувањето и отстапувањето на знаење и искуство.

Член 23

Организација на здружен труд може да склучи договор за прибавување материјално право на технологија само ако со него обезбедува прибавување на современа технологија која не може да се прибави во Социјалистичка Федеративна Република Југославија под приближно исти услови.

Член 24

Со договорот за прибавување материјално право на технологија мора да се предвиди:

1) спецификација на техничките и економските цели што примачот сака да ги постигне со склучување на договорот, как и конкретните услови во кои, во согласност со природата на работата, ќе се користи пренесената технологија (кадри, опрема, вање на договорот, како и конкретните услови во суровини, репродукциони материјали, енергија и сл.);

2) гаранција на давачот на технологија дека пренесената технологија, начинот на нејзиното пренесување документацијата е комплетна и дека технологијата му одговара на постигањето на целите договорени со договорот, со оглед на условите во кои ќе се користи;

3) обврска на давачот на технологија дека ќе обезбеди соодветно школување на кадри на примачот на технологијата за користење на технологијата, кога тоа ќе го бара примачот на технологијата;

4) обврска на давачот на технологија дека за време на траењето на договорот ќе го информира и ќе му ги дава на располагање на примачот на технологијата на негово барање сите подобрувања, вклучувајќи ги пријавените односно заштитените пронајдоци; во врска со пренесената технологија со кои довачот на технологијата располага, како и знаењата потребни за нивно користење;

5) гаранција на давачот на технологија дека ќе му обезбеди на примачот на технологијата можност за купување на суровини, репродукциони материјали, резервни делови и опрема што се поврзани со пренесената технологија и со кои давачот на технологијата располага земајќи го предвид и степенот на конкурентноста на цените;

6) гаранција на давачот на технологија (со определување на пенали, надомест на штета или на друг начин за постигање на резултатите специфицирани со договорот во предвидениот рок, земајќи ги предвид условите за користење на технологијата утврдени во договорот;

7) гаранција на странското лице дека користењето (примената) на материјалното право на технологија не влијае штетно врз животот и здравјето на луѓето односно врз предметите и човековата средина, а доколку такво штетно дејство може да настане, мерки што треба да се преземат заради отстранување на штетно влијание поради користење на материјалното право на технологија врз животот и здравјето на луѓето, врз предметите и врз човековата средина;

8) гаранција на давачот на технологија дека ќе ја надомести штетата што настанала за примачот на технологијата или за трето лице со користењето на технологијата или на производите изработени со нејзина примена, ако технологијата е користена во согласност со одредбите од договорот или според упатствата на давачот на технологија;

9) права и обврски на содоговарачите ако поради отстапување материјално право на технологијата и со пуштање во прометот на производите произведени по односната технологија се повредат правата на трети лица;

10) гаранција на договорните страни дека податоците кои како доверливи се соопштени за време на преговорите и во текот на извршувањето на договорот ќе ги сметаат како деловна тајна, но не подолго од три години по истекот на договорот.

Член 25

Надоместот за пренесената технологија мора да биде специфициран со договорот, а кога тоа не е можно со договорот мораат да бидат специфицирани сите елементи за определување на надоместот.

Со договорот посебно се специфицира надоместот за елементите кои се поврзани со преносот на знаења вклучувајќи опрема, други стоки и услуги.

Со надоместот од став 2 на овој член не може да се опфати:

1) плаќањето на компоненти, делови на производи или услуги за кои не е употребена пренесената технологија;

2) кумулативното плаќање на делови и за целиот производ;

3) зголемувањето на надоместот по единица производ, ако се зголемува бројот на единици производ над договорените количества;

4) плаќањето на додатни износи за извоз во определени земји.

Член 26

Организацијата на здружен труд може со странско лице да склучи договор за прибавување материјално право на технологија ако се исполнети следните услови:

1) ако е подобна или ако даде гаранција дека ќе биде подобна за производство на производи односно за вршење на услуги по прибавеното материјално право на технологија;

2) ако со прибавеното материјално право на технологија се обезбедува унапредување и поголема економичност на производството односно на вршењето на услуги;

3) ако производството односно вршењето на услуги според прибавеното материјално право на технологија е во согласност со стопанскиот развој на земјата, со утврдените општествени планови и со договорите за основите на општествените планови од член 4 став 1 на овој закон;

4) ако со материјалното право на технологија се обезбедува ефикасно користење на суровините и заштита на човековата средина;

5) ако се обезбедени услови за натамошно унапредување на техничко-технолошкиот развој на прибавените материјални права на технологија.

Член 27

Организацијата на здружен труд е подобна за производство односно за вршење на услуги по прибавеното материјално право на технологија ако има долгорочна развојна и производствена програма и ако обезбедила или дала гаранција дека ќе обезбеди соодветна опрема и други средства и соодветни кадри.

Член 28

Организацијата на здружен труд е должна да почне со производство односно со вршење на услуги според прибавеното материјално право на технологија во рок од две години од денот кога договорот за отстапување на материјалното право на технологија станал полноважен.

Претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија може да даде согласност рокот

од став 1 на овој член да се продолжи и над две години, при што ќе ја цени сложеноста на производите и времето потребно за освојување на производството и набавката односно за изградба на опрема и постројки.

Член 29

Организација на здружен труд може да склучи договор за отстапување на материјалното право на технологија ако тоа не е во спротивност со интересите на одбраната или безбедноста на земјата, со интересите на стопанството и со други интереси на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и ако со тоа не се врши повреда на правата на трети лица.

Член 30

Одредбите на овој закон за прибавување на материјалното право на технологија и за отстапувањето на тоа право се однесуваат на прибавувањето и отстапувањето на сите материјални права на технологија и на прибавување и отстапување само на правото на користење.

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на договорите за прибавување на материјалното право на технологија и за отстапување на тоа право се однесуваат и на договорите за долгорочна производствена кооперација и на договорите за вложување средства на странски лица во организациите на здружен труд, ако со тие договори се регулира прибавувањето на материјалното право на технологија и отстапувањето на тоа право.

V. Склучување на договор

Член 31

Договорот за долгорочна производствена кооперација, договорот за деловно-техничката соработка, договорот за прибавување материјално право на технологија и договорот за отстапување на тоа право, покрај другото, мораат да содржат: фирми односно називи и седишта на содоговарачите, предмет на договорот, цена односно елементи врз основа на кои може да се определи цената, ден и место на склучувањето на договорот, време на почетокот на производството и рок на кој е склучен договорот.

Договорот за долгорочна производствена кооперација мора да содржи и одредби за заедничката програма за развој за освојување на производството како и време на почетокот на испораката на составните делови односно на производите, спецификација на составните делови односно на производите што се предмет на кооперацијата.

Со договорот за долгорочна производствена кооперација склучен помеѓу организација на здружен труд и странско лице мораат да се определат: вавутата на пресметувањето односно плаќањето и плаќањето и времето во кое ќе се врши пресметувањето односно начинот на плаќање на меѓусебните испораки на составни делови, односно на производи што се предмет на кооперацијата.

Член 32

Договор за долгорочна производствена кооперација може да склучи производствена основна организација на здружен труд. Договор за деловно-техничка соработка може да склучи производствена и друга основна организација на здружен труд. Договор за прибавување материјално право на технологија и договор за отстапување на тоа право може да склучи производствена основна организација на здружен труд или основна организација на здружен труд која се занимава со научно-истражувачка дејност.

Договор од став 1 на овој член може да склучи и работна организација и сложена организација на

здружен труд, согласно со самоуправната спогодба за здружување.

Ако, согласно со самоуправната спогодба за здружување, договор од став 1 на овој член со странско лице склучила работна организација или сложена организација на здружен труд, со тој договор ќе се определи една или повеќе производствени основни организации на здружен труд или основна организација на здружен труд која се занимава со научно-истражувачка дејност кои ќе бидат носители на правата и на обврските од односниот договор.

Деловната заедница може за сметка или од име на здружена производствена организација на здружен труд или основна организација на здружен труд која се занимава со научно-истражувачка дејност со странско лице да склучи договор од став 1 на овој член согласно со самоуправната спогодба за здружување во деловната заедница.

Правата и обврските од договорот склучен во смисла на став 4 од овој член, ги користи, односно извршува производствената организација на здружен труд или основна организација на здружениот труд која се занимава со научноистражувачка дејност определена со договорот.

Договорот од став 1 на овој член што се однесува на предметите на вооружување и воена опрема за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или по одлука на Сојузниот извршен совет за извршувањето на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го склучува Сојузниот секретаријат за народна одбрана односно Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.

Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена може да договори со организација на здружен труд за потребите на таа организација од нејзино име и за нејзина сметка да го склучи договорот од став 1 на овој член кој се однесува на предметите на вооружување и воена опрема.

Ако тоа го налагаат целите на народната одбрана, сојузниот секретар за народна одбрана може по исклучок да одобри организацијата на здружен труд да склучи договор од став 1 на овој член кој се однесува на предметите на вооружување и воена опрема.

VI. Одобрување и регистрирање на договори

Член 33

Договорот за долгорочна производствена кооперација, договорот за деловно-техничката соработка, договорот за прибавување материјално право на технологија и договорот за отстапување на тоа право, измените и дополненијата на тие договори, како и продолжувањето на важењето на тие договори, ги одобрува Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Организацијата на здружен труд е должна да поднесе барање за одобрување на договорот за долгорочна производствена кооперација, договорот за деловно-техничка соработка, договорот за прибавување материјално право на технологија и договорот за отстапување на тоа право, барање за измени и дополненија на тие договори односно продолжување на важењето на тие договори во рокот од 60 дена од денот на склучувањето на договорот.

Член 34

Кон барањето за одобрување на договорот за долгорочна производствена кооперација, на договорот за деловно-техничка соработка или на договорот за прибавување материјално право на технологија, организацијата на здружен труд е должна во пет примероци да приложи:

1) изворни текстови на договорите од кои еден мора да биде составен на еден од јазиците на народите на Југославија;

2) економско-техничко-технолошки елаборат;

3) мислење на надлежниот републички односно покраински орган за оправданоста на склучувањето на тие договори и за подобноста на организацијата на здружен труд да ги извршува обврските од тие договори;

4) мислење на Стопанската комора на Југославија за деловниот углед и бонитетот на странскиот содоговарач.

Член 35

Организацијата на здружен труд е должна кон барањето за одобрување на договор за долгорочна производствена кооперација да го приложи и мислењето на републичката односно покраинската самоуправна интересна заедница за економски односи со странство дека увозот и извозот на деловите и производите што организацијата на здружен труд ќе ги увезува и извезува за време на важењето на договорот за кооперацијата, се во согласност со увозот и извозот и со платнобилансните позиции на републиката односно на автономната покраина.

Организацијата на здружен труд кон барањето за одобрување на договорот за деловно-техничка соработка е должна да приложи доказ дека сите плаќања на странско лице според склучениот договор и за време на важењето на договорот се евидентирани кај самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на републиката односно автономната покраина.

Организацијата на здружен труд е должна кон барањето за одобрување на договорот за прибавување материјално право на технологија да приложи доказ дека сите плаќања на странското лице според склучениот договор и за време на важењето на договорот се евидентирани кај самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на републиката односно автономната покраина и мислење на Југословенскиот завод за стандардизација дека стандардите на производите што ќе се произведуваат според прибавената технологија не се во спротивност со југословенските стандарди, унификација и типизација, освен ако производите се наменети за извоз.

Ако со договорот се прибавува материјалното право на творби, организацијата на здружен труд е должна да приложи и потврда од Сојузниот завод за патенти за тоа дали и на кој начин односното право е заштитено, како и извештај за состојбата на техниката и технологијата во светот, која може да се примени за производство на производи кое би почнало по прибавеното материјално право на творби.

Ако со договорот се прибавува лиценца за производство на лек односно за производство на средства за заштита на растенијата, организацијата на здружен труд е должна, наместо мислењето од став 3 на овој член, да прибави решение за пуштање на лекот односно средствата за заштита на растенијата во промет, што го издава Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика односно Сојузниот комитет за земјоделство.

Одредбата од став 3 на овој член не се однесува на договорот за прибавување на правото на заштитен знак.

Мислењата од чл. 34 и 35 на овој закон мораат да бидат образложени и мораат да се дадат во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето.

Ако органите и организациите од чл. 34 и 35 на овој закон во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето не дадат мислење, ќе се смета дека мислењето на тие органи и организации е позитивно.

Член 36

Економско-техничко-технолошкиот елаборат од член 34 точка 2 од овој закон содржи особено:

1) основни податоци за домашната организација на здружен труд и за странското лице;

2) основни податоци за техничко-технолошките решенија;

3) податоци за технологиите што се користат за исто производство и образложение зошто е избрана технологијата која е предмет на договорот, податоци за продуктивноста на трудот, за доходот и рентабилноста на работењето, податоци за елементите врз основа на кои е утврдена цената за технологијата, како и други податоци за економската целесобразност на производството кое ќе се врши врз основа на договорот, со посебен осврт на другите резултати што се очекуваат;

4) податоци за основните сировини и репродукциониот материјал што се употребуваат, за енергетските извори што се користат во процесот на производството на производи по склучениот договор и за односот на учество на домашните и увозните сировини, репродукциони материјали и податоци за евентуален потребен увоз на опрема;

5) податоци за обезбедување на услови за зачувување и заштита на човековата средина;

6) податоци за изворите на редства потребни за извршувањето на договорот;

7) податоци за стручните кадри и за програмата на нивното осposување за извршување на обврските преземени со договорот;

8) податоци за обезбедување на оптимално производство во технички, технолошки, енергетски, сировински и економски поглед;

9) податоци за можностите за пласман на домашниот и странскиот пазар;

10) ефекти на склучената работа за платнобиласната положба на републиката односно на автономната покраина.

Од економско-техничко-технолошкиот елаборат треба да се види дека се исполнети условите определени со овој закон за долгорочната производствена кооперација, деловно-техничката соработка или прибавување материјално право на технологија.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, економско-техничко-технолошкиот елаборат што се прилага кон договорот за прибавување на правото на заштитен знак содржи само податоци од точ. 6, 8 и 9 на тој став.

Сојузниот секретаријат за народна одбрана може да пропише економско-техничко-технолошкиот елаборат да содржи други податоци за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничката соработка и прибавување материјално право за технологија за предмети на вооружување и воена опрема.

Член 37

Склучениот договор за долгорочна производствена кооперација, договор за деловно-техничка соработка и договор за прибавување материјално право на технологија нема да се одобрат ако содржат одредби што можат да водат кон ограничување на деловните, развојните и самоуправните функции на организацијата на здружен труд, кон нееднакви односно неповолни услови за работење и неправилност на договорните страни, кон ограничување на користењето и развојот на општествениот, стопанскиот и технолошкиот потенцијал или кои штетно влијаат врз остварувањето на општествените цели на развојот, а особено:

1) ако ја ограничува домашната организација на здружен труд во примената во унапредувањето, дополнувањето и во натамошното развивање на првостепена технологија, и во нејзината истражувачко-развојна дејност;

2) ако ја обврзува домашната организација на здружен труд на странско лице или на лице определено од него да му го препушти правото на заштита на прибавената технологија на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; или да му препушти право на странско лице да му го отстапува правото на користењето на истата технологија на друго лице во Социјалистичка Федеративна Република Југославија без соодветно обезбедување на домашната организација на здружен труд;

3) ако ја органичува домашната организација на здружен труд да прибавува слична технологија од други лица;

4) ако ѝ забранува на домашната организација на здружен труд да ја оспорува важноста на пренесените или на другите права на индустриска сопственост;

5) ако ѝ забранува на домашната организација на здружен труд користење на прибавената технологија и продажба на производи или вршење на услуги по престанување на договорот, односно по протекот на три години од преносот на последното усовершување на технологијата според прибавената технологија од страна на странско лице;

6) ако домашна организација на здружен труд се обврзува на странско лице да му плаќа надомест зависно од остварениот промет на производи или услуги по престанување на договорот односно по протекот на три години од преносот на последното усовершување според прибавената технологија од странско лице, освен за договори за материјалното право на творби, ако тие права се заштитени;

7) ако ја ограничува домашната организација на здружен труд самостојно да одлучува за набавка или користење на сировини, репроматеријали, резервни делови и опрема;

8) ако ја ограничува домашната организација на здружен труд да го измени или прошири користењето на прибавената технологија или да ги зголеми, намали или реконструира производствените капацитети;

9) ако ѝ забранува на домашната организација на здружен труд самостојно да ги утврдува цените на производите, да организира продажна мрежа, да ги означува производите и услугите со свои знаци, ако налага обврска на користење на странски стоковен или услужен жиг, трговско име или странска фирма на производите или услугите, кои потекуваат од прибавената технологија;

10) ако на домашна организација на здружен труд ѝ се забранува или ограничува извоз на производи или услуги во определени земји, освен во земјите во кои странското лице само ги произведува односните производи или дало исклучиво право на производство на тие производи.

По исклучок, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија може, на предлог од надлежниот републички односно покраински орган, да одобри договор за прибавување материјално право на технологија и кога содржи некоја од забраните од став 1 точ. 1 до 10 на овој член ако оцени дека тоа нема да произведе штетни последици.

Член 38

Кон барањето за одобрување на договорот за отстапување материјално право на технологија организацијата на здружен труд е должна во пет примероци да ги приложи:

1) изворните текстови на договорите од кои еден мора да биде составен на еден од јазиците на народите на Југославија;

2) мислење на Стопанската комора на Југославија за деловниот углед и за бонитетот на странското лице.

Член 39

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија е должен по барањето за одобрување на договорот од член 33 став 2 на овој закон да донесе решение во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето.

Пред донесувањето на решението, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија е должен од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузниот секретаријат за внатрешни работи да прибави мислење за тоа дали одредбите од договорот се во согласност со интересите на одбраната односно на безбедноста на земјата. Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се должни да го достават мислењето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Решението со кое се одбива барањето за одобрување на договорот затоа што одредбите на договорот им се спротивни на интересите на одбраната или на безбедноста на земјата, се донесува по слободна оценка и во тој дел не мора да биде образложено.

Против решението на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, донесено по барањето за одобрување на договорот, може да се изјави жалба до Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Против решението на Сојузниот извршен совет донесено по жалбата од став 3 на овој член не може да се води управен спор.

Решението за одобрување на договорот од член 33 на овој закон Сојузниот комитет за енергетика и индустрија го доставува до организацијата на здружен труд, до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружен труд која го склучила договорот, до надлежниот републички односно покраински орган, до Стопанската комора на Југославија, до Сојузниот секретаријат за народна одбрана, до Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и до Сојузната управа за царини.

Договорот од член 33 на овој закон станува полноважен со денот кога решението за одобрувањето на договорот станало правосилно, а важи од денот на склучувањето на договорот, ако со договорот не е определено поинаку.

Ако Сојузниот комитет за енергетика и индустрија не се согласува со мислењето на надлежниот републички односно покраински орган за оправданоста на склучувањето на договорот, ќе се спроведе постапка за усогласување на ставовите.

Ако и по спроведената постапка за усогласување на ставовите Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и надлежниот републички односно покраински орган не ги усогласат ставовите, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија е должен спорните прашања да ги поднесе на одлучување до Сојузниот извршен совет.

Член 40

Одобрениот договор од член 33 на овој закон се запишува во посебен регистар што се води во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија. Запишувањето во регистарот се врши по службена должност во рок од 15 дена од денот кога решението со кое е одобрен договорот станало правосилно.

Во посебен регистар се запишуваат: фирмите, односно називите и седиштата на содоговорачите, предметот на договорот, денот и местото на склучувањето на договорот, рокот на кој е склучен договорот, времето на почетокот на испораката за договорите за долгорочна производствена кооперација односно времето на почетокот на производството за договорите за прибавување материјално право на технологија, денот на поднесувањето на барањето

за одобрение на договорот, бројот и датумот на решението за одобрување на договорот и за запишувањето во посебен регистар.

Податоците содржани во договорот и исправите што се прилагаат кон барањето за одобрување на договорот, претставуваат службена односно воена тајна.

Член 41

Извод од регистарот од член 40 на овој закон може да се издаде само ако за тоа постои оправдан интерес на организацијата или на лицето кое бара извод.

Организациите или лицето кое сака да добие извод од регистарот поднесува за тоа писмено образложено барање до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Извод од регистарот од член 40 на овој закон се доставува до надлежниот републички односно покраински орган.

Поблиски прописи за начинот и постапката за издавање на изводи од регистарот донесува, по потреба, претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Член 42

Договорите од член 33 на овој закон, што се однесуваат на предметите на вооружување и воена опрема, ги одобрува Сојузниот секретаријат за народна одбрана. Тие договори се запишуваат во посебни регистри што ги води Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Сојузниот секретар за народна одбрана може, кога тоа го налагаат интересите на народната одбрана, или по одлука на Сојузниот извршен совет, за извршување на меѓународните обврски на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, да одобри нужни отстапувања од условите во поглед на склучување и регистрација на договорите од член 33 на овој закон што се однесуваат на предметите на вооружување и воена опрема.

VII. ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ

Член 43

Организацијата на здружен труд чијшто договор е одобрен и регистриран во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија е должна да доставува до тој комитет, до надлежниот републички односно покраински орган, до Стопанската комора на Југославија и до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина на чие подрачје е седиштето на таа организација годишен извештај за извршувањето на тој договор.

Извештајот од став 1 на овој член мора да ги содржи податоците за извршување на договорот, за должењата и побарувањата што настанале од договорот, за финансиските и деловните резултати, оценка на извршувањето на договорот во изминатата година, како и други поважни податоци.

Извештајот од став 1 на овој член се доставува најдоцна до 31 март тековната година за претходната година.

Поблиски прописи за извештајот од став 1 на овој член донесува претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија во спогодба со Службата на општественото книговодство и со Народната банка на Југославија.

Член 44

Организацијата на здружен труд чијшто договор е одобрен и регистриран во Сојузниот секретаријат за народна одбрана е должен да доставува до тој секретаријат годишен извештај за остварувањето на тој договор.

Сојузниот секретар за народна одбрана ќе ја пропише содржината на извештајот од став 1 на овој член и рокот за неговото доставување.

Член 45

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија ќе донесе решение по прибавеното мислење од надлежниот републички односно покраински орган за престанување на важењето на одобриеното на договорот за долгорочна производствена кооперација, на договорот за деловно-техничка соработка, на договорот за прибавување материјално право на технологија и на договорот за отстапување на тоа право и бришење на тие договори од регистарот:

1) ако организацијата на здружен труд престане да ги исполнува условите што со овој закон се предвидени за склучување на тие договори;

2) ако организацијата на здружен труд не ги извршува одредбите на договорот што биле услов за неговото одобрување.

Против решението донесено според став 1 на овој член може да се изјави жалба до Сојузниот извршен совет, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Под условите од став 1 на овој член Сојузниот секретаријат за народна одбрана ќе донесе решение за престанување на важењето на одобриеното и за бришење од регистарот на договорот од тој став од областа на вооружувањето и воената опрема.

Член 46

Организацијата на здружен труд може да увезува и извезува делови и производи што се предмет на договорот за долгорочна производствена кооперација според спецификацијата што е составен дел на договорот.

Увозот и извозот на делови и производи од став 1 на овој член се врши врз основа на согласноста која, истовремено со одобрување на договорот, ја издава Сојузниот комитет за енергетика и индустрија во согласба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Увозот и извозот на делови и на производи на вооружување и воена опрема од став 1 на овој член се врши врз основа на одобрение кое, истовремено со одобрување на договорот, го издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Согласност од став 2 на овој член се издава за сето време на траењето на договорот.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 30 дена од денот на добивањето на барањето да го извести Сојузниот комитет за енергетика и индустрија за согласноста од став 2 на овој член.

Овластените органи се должни при склучувањето на меѓудржавни спогодби да водат сметка за обврските на организациите на здружен труд што произлегуваат од договорите за долгорочна производствена кооперација со странски лица.

Член 47

Девизите остварени со извозот на производи и составни делови во извршувањето на одобриеното договор за долгорочна производствена кооперација, организацијата на здружен труд може да ги употреби во целост за увозни делови односно производи од таа кооперација до износот на девизите остварени со извозот на производи според тој договор, во согласност со овој закон и со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Со девизите остварени според став 1 на овој член може да се плаќа и надоместот за материјалното право на технологија ако неговото прибавување е предвидено со договорот за долгорочна производствена кооперација за потребите на таа кооперација.

Член 48

Плаќањето и наплатите што произлегуваат од договорот за долгорочна производствена кооперација на организацијата на здружен труд се вршат за секоја кооперација посебно преку контокорентна сметка, со право на пребивање на должењата и побарувањата.

Член 49

Височината на извозот до кој организацијата на здружен труд може да должи односно да побарува на контокорентната сметка ја утврдува организацијата на здружен труд спогодбено со народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина пред истекот на календарската година за наредната година, со тоа што салдото на должењата односно на побарувањата по таа сметка не може да биде поголемо од 40% од едногодишниот износ на испораките според договорот во еден правец.

При утврдување на височината на должењата, односно побарувањата на контокорентната сметка за наредната година, во смисла на став 1 од овој член, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина — ако утврди дека организацијата на здружен труд имала постојано долгово салдо поради извршување на извозот под 50% од количествата предвидени со договорот односно постојано побарувачко салдо поради извршување на увозот под 50% од количествата предвидени со договорот ќе ѝ даде налог на организацијата на здружен труд салдото да го израмни во рок од 90 дена како редовен увоз односно извоз.

Работите што според ст. 1 и 2 на овој член ги врши народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, ги врши Народната банка на Југославија — Воен сервис — за должењата односно побарувањата што произлегуваат од договорот за долгорочна производствена кооперација која се однесува на предметите на вооружување и воена опрема.

Во случајот од став 2 на овој член, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина нема да ја утврди височината на должењата односно на побарувањата на контокорентната сметка за наредната година, а за дадениот налог за намиравање на салдото ќе го извести Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и надлежниот републички односно покраински орган заради постапување во смисла на член 45 на овој закон.

Известувањето кое според став 4 на овој член му се дава на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и на надлежниот републички односно покраински орган се доставува до Сојузниот секретаријат за народна одбрана за должењата односно побарувањата што произлегуваат од договорот за долгорочна производствена кооперација која се однесува на предметите на вооружување и воена опрема.

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија односно Сојузниот секретаријат за народна одбрана нема да ги применет мерките од член 45 на овој закон ако до состојбата од став 2 на овој член дошло поради виша сила.

Член 50

Врз извозот односно увозот над односите утврдени во договорот ќе се применуваат прописите кои важат за редовен извоз односно увоз, а врз должењата и побарувањата надвор од условите наведени во член 49 на овој закон односно врз увозот на делови односно на производи кој не е покриен со девизи од редовната девизна сметка, ќе се применуваат одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 51

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ќе води посебна евиденција и контрола во поглед на должењата и побарувањата според договорите за долгорочна производствена кооперација на начинот што ќе го пропише Народната банка на Југославија.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина е должна да доставува до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, до самоуправната интересна заедница за економски односи со странство во републиката односно во автономната покраина податоци од евиденцијата од став 1 на овој член.

Евиденцијата и контролата од став 1 на овој член според договорите за долгорочна производствена кооперација што се однесуваат на предметите на вооружување и воена опрема ги врши Народната банка на Југославија — Воен сервис.

Член 52

Царинскиот третман на стоките што се увезуваат по основ на договорите за долгорочна производствена кооперација се остварува во рамките на прифатените критериуми на царинската политика при што се обезбедува долгорочност и сигурност на условите за реализација на долгорочните договори за производствена кооперација и специјализација.

За предметите на вооружување и воена опрема во поглед на ослободување од плаќање царина се применува и член 27 од Царинскиот закон.

Член 53

За извршување на обврските според договорите за деловно-техничка соработка и според договорите за прибавување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странско лице, организацијата на здружен труд обезбедува средства за плаќање согласно со одредбите на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

VIII. Решавање на спорови**Член 54**

Споровите од договорот за долгорочна производствена кооперација, договорот за деловно-техничка соработка, договорот за прибавување материјално право на технологија и договорот за отстапување на тоа право што ќе настанат помеѓу домашната организација на здружен труд и странското лице ги решава надлежниот суд во Југославија, ако со договорот не е предвидено таквите спорови да ги решава надворешнотрговската арбитража при Стопанската комора на Југославија или некоја друга домашна или странска арбитража.

IX. Казнени одредби**Член 55**

Со парична казна од 10.000 динари до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд:

1) ако во производството на делови не учествува најмалку со 15% по вредноста или со процентот што ќе го одобри Сојузниот комитет за енергетика и индустрија (член 13 ст. 1 и 2);

2) ако плаќањето и изплатите што произлегуваат од договорот за долгорочна производствена кооперација не ги врши преку конткорентна сметка (член 48 став 2);

3) ако салдото на конткорентната сметка биде поголемо од пропишаниот процент од едногодишниот

износ на испораките според договорот во еден прастав (член 49 став 1).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 56

Со парична казна од 5.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап деловна заедница ако склучила договор за долгорочна производствена кооперација со странско лице од свое име и за своја сметка односно од туѓо име, а за своја сметка (член 32 став 4).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во деловната заедница со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 57

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд:

1) ако во пропишаниот рок не поднесе барање за одобрение на договорот, за измени и дополненија и за продолжување на важењето на договорот (член 33 став 2);

2) ако во пропишаниот рок не поднесе извештај за извршувањето на договорот (член 43 став 3).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 500 до 3.000 динари.

X. Овластувања**Член 58**

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста од надлежните републики и покраински органи, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за применување на чл. 6, 7, 9, 13 и чл. 33 до 39 од овој закон.

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за применување на чл. 16, 21, 23, 26 и 29 од овој закон.

Упатствата за применување на чл. 47 до 49 од овој закон, по потреба, ги дава Народната банка на Југославија, во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и сојузниот секретар за надворешна трговија.

XI. Преодни и завршни одредби**Член 59**

Договорите за долгорочна производствена кооперација, договорите за деловно-техничка соработка, договорите за прибавување материјално право на технологија и договорите за отстапување на тоа право што со депот на објавувањето на овој закон се поднесени до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија па одобрение, односно на регистрација, се одобрува според поранешните прописи што важеле за тие договори во поглед на условите и на начинот на склучување, а одобрените и регистрираните договори ќе се извршат според прописите што важеле во време на одобрувањето на договорот.

Договорите од став 1 на овој член, што се однесуваат на предметите на вооружување и воена опрема, а се одобрени односно регистрирани во Сојузниот секретаријат за народна одбрана до депот на објавувањето на овој закон, можат да се извршуваат според поранешните прописи што важеле за тие договори и под условите под кои се склучени.

Ако важењето на договорите од ст. 1 и 2 на овој член по истекот на договорниот рок се продолжи, тие договори мораат да се сообразат со одредбите на овој закон.

Одредбата на став 3 од овој член се однесува и на договорите што содржат одредби за автоматско продолжување.

Ако важењето на договорите од сл. 1 и 2 на овој член истечат пред истекот на рокот од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон, сообразувањето на таквиот договор со одредбите на овој закон може да се изврши во тој рок.

Измени и дополненија на договорите од сл. 1 и 2 на овој член извршени по денот на влегувањето во сила на овој закон, мораат да бидат во согласност со негови одредби.

Член 60

Ако по влегувањето во сила на овој закон се менува и дополнува договорот за долгорочна производствена кооперација и во поглед на видот и количеството на деловите на производите што организацијата на здружен труд ќе ги увезува или извезува за време на важењето на договорот, согласност за увоз и извоз се дава на начинот и според постапката пропишана во член 46 од овој закон.

Кон барањето за давање на согласноста од став 1 на овој член, организацијата на здружен труд е должна да приложи мислење од самоуправањата интересна заедница за економски односи со странство во републиката односно во автономната покраина дека увозот и извозот е во согласност со билансот на увозот и извозот и со платнобилансните позиции на републиката односно на автономната покраина.

Член 61

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Уредбата за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/78) и Уредбата за начинот и условите за склучување на договори за отстапување и прибавување на право на индустриска сопственост во странство и на договори за деловно-техничка соработка со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73).

Член 62

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

599.

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и член 3 од Законот за Советот на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

I

За членови на Советот на федерацијата се избираат:

Од СР Македонија

1. Бајалски Ристо,
2. Глигоров Киро;

Од СР Словенија

1. Вилфан д-р Јоже ;

Од СР Србија

1. Радовановиќ Милија,
2. Гурѓиќ Душан,
3. Брајовиќ Воин,
4. Љуиќ Велибор;

Од СР Хрватска

1. Белимиќ Марко,
2. Бакрач Борис,
3. Хранчевиќ д-р Јосип,
4. Крлежа Мирослав;

Од СР Црна Гора

1. Данчевиќ Пеко,
2. Зориќ Милорад,
3. Коматина Радомир,
4. Божовиќ Владо,
5. Милутиновиќ Вукалица — Гедо;

Од САП Косово

1. Кртолица Милан.

II

Се разрешуваат од должноста член на Советот на федерацијата поради избор на нови функции:

Од СР Македонија

1. Малинска Веселинка — избрана за член на Претседателството на СР Македонија

Од СР Словенија

1. Авбељ Виктор — избран за член на Претседателството на СР Словенија

Од САП Војводина

1. Сабо Ида — избрана за член на Претседателството на СР Србија

Од САП Косово

1. Малиќи Мехмед — избран за претседател на СЗБНОВ Косово

Собрание на СФРЈ

АС бр. 37
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Пеллч, с. р. Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

600.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 237 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОЈУЗНИТЕ КОМИТЕТИ

I

Се разрешуваат од должноста заменици на сојузни секретари и заменици на претседателите на сојузните комитети:

1. Лазар Мојсов, заменик-сојузен секретар за надворешни работи;
2. Димитар Бојковски, заменик-сојузен секретар за надворешна трговија;
3. Љубиша Кораќ, заменик-сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа;
4. Бранко Микашиновиќ, заменик-претседател на Сојузниот комитет за информации;
5. Максимилијан Шишко, заменик-претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;
6. Бранко Турудија, заменик-претседател на Сојузниот комитет за земјоделство;
7. Гојко Проданиќ, заменик-претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

II

За заменици на сојузни секретари и заменици на претседатели на сојузните комитети се именуваат:

1. Драшко Јуришиќ, заменик-сојузен секретар за внатрешни работи — за заменик-сојузен секретар за внатрешни работи;
2. Душан Степанчев, генерален директор на Индустријата на градежни материјали „Тоза Марковиќ“ во Кикинда — за заменик-сојузен секретар за надворешна трговија;
3. Гојко Проданиќ, досегашен заменик-претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — за заменик-сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа;
4. Хасан Шиљак, ополномоштен министер-советник за економски работи во Амбасадата на СФРЈ во Москва — за заменик-претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија;
5. Бранко Јовановиќ, досегашен републички секретар за земјоделство, шумарство и водостопанство на СР Србија — за заменик-претседател на Сојузниот комитет за земјоделство;
6. Авдо Звониќ, досегашен заменик-претседател на Сојузниот комитет за економска соработка

со земјите во развој — за заменик-претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 39

11 јули 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

601.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 20 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Во Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се именуваат:

1. За претседател Вождар Брајовиќ, судија во Сојузниот суд, и
за заменик-претседател Ибрахим Заими, судија во Сојузниот суд;
2. За секретар Властимир Живковиќ, секретар на Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за внатрешна политика, и
за заменик-секретар Томислав Гожовиќ, самостоен советник во Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ;
3. За член Љубица Јовичиќ-Станчиќ, судија на Сојузниот суд, и
за заменик д-р Душан Цотич, судија на Сојузниот суд;
4. За член Спасое Милошев, заменик-сојузен јавен обвинител, и
за заменик Борислав Личеноски, заменик-сојузен јавен обвинител;
5. За член Трајко Трајковски, секретар на Комисијата на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за избор на членови на делегации и делегати за собранијата на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници, и
за заменик м-р Јован Вујовиќ, секретар на Координациониот одбор за кадровска политика во Федерацијата;
6. За член Драгица Главониќ, секретар на Извршниот одбор на Сојузниот одбор на Синдикатот на градежните работници на Југославија, и

38 заменик Димитрие Коларевиќ, советник во Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;

7. За член Момчило Дугалиќ, член на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија, и

за заменик Перо Грк, секретар на Комисијата на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија за политички и организациони прашања;

8. За член Савка-Саша Јаворина, член на Претседателството на Конференцијата за прашања на општествената положба на жените на Југославија, и

за заменик Зорка Мандиќ, стручно-политички работник во Конференцијата за прашања на општествената положба на жените на Југославија;

9. За член Владимир Борошиќ, член на Секретаријатот на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, и

за заменик Јованка Машковиќ, стручно-политички работник во Комисијата за политичкиот систем на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 40

11 јули 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот одбор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

602.

Врз основа на член 7 и член 12 став 3 од Законот за Сојузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот одбор од 11 јули 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ И ЗА ИЗБОРОТ НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ СУД

I

Во Сојузниот суд се избираат дваесет и двајца судии-поротници.

II

За судии-поротници на Сојузниот суд се избираат:

1. Анче Андреевски, управник на Царинарницата во Скопје;
2. Халид Башиќ, помошник-директор на Службата на општественото книговодство во Мостар;
3. Шандор Цирок, член на Советот на САП Војводина;

4. Богомил Цота, помошник-генерален директор на Службата на општественото книговодство во Загреб;

5. Д-р Милан Докиќ, судија на Врховниот стопански суд во пензија;

6. Татјана Фликер, советник во Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на Босна и Херцеговина;

7. Франци Гербец, член на Претседателството на Стопанската комора на Словенија;

8. Стерја Костовски, помошник-генерален директор на Претпријатието „Интер-импекс“ во Скопје;

9. Стане Ковач, судија на Врховниот суд на СР Словенија во пензија;

10. Бранка Кркиќ, помошник-покраински секретар за законодавство и организација на САП Косово;

11. Милинко Мароевиќ, советник на поранешниот Општествено-политички собор на Сојузното собрание, на располагање;

12. Фаик Османи, општествен правобранител на самоуправањето на Општина Приштина;

13. Томаш Павличиќ, директор на ОЗТ во Алуминиумскиот комбинат во Титоград;

14. Александар Петановски, директор на Службата на општественото книговодство во Битола;

15. Светомир Петковиќ, секретар на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Србија во пензија;

16. д-р Милан Петровиќ, заменик-директор на Заводот за вештачење на град Белград;

17. Стеван Пувалиќ, општествено-политички работник — досегашен делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ од САП Војводина;

18. инж. Алојз Равњак, претседател на Колегијалниот работоводен орган на Работната организација „Метално“ во Зеница;

19. Звонимир Шимиќ, потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии на СР Хрватска;

20. Витеслав Ваничек, генерален директор на Претпријатието „Пољоопскрба“ во Загреб;

21. Мојсие Васовиќ, помошник-директор на Инвестициона банка во Титоград, и

22. д-р Антон Видиќ, самостоен советник во Уставниот суд на СР Словенија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 41

11 јули 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Зоран Полиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот одбор,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

603.

Врз основа на член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 45 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. За претседател на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд се избира Душан Богданов, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. За членови на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд се избираат:

— д-р Миленко Бојаниќ, д-р Жарко Булаиќ, Мурат Хасанбеговиќ, инж. Станое Кипиќ, Саво Лончар, Магдалена Маџарац, Велимир Миловиќ, Тајана Обрадовиќ, Радо Ротер, Фестиме Спаху, Терезија Штефанчиќ, Драган Томиќ, и Томе Захов, делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;

— Милева Цакулин, Руди Кропивник, д-р Љубисав Марковиќ, Негре Новаковски, Лазар Шаулиќ, Авди Трмколи, Гуро Векиќ и Мато Жуљ, делегати во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 43

11 јули 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

604.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 17 став 1 од Законот за сојузното јавно обвинителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година, и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

За заменик-сојузен јавен обвинител се именува

м-р Штефан Хорват, претседател на Општинскиот суд во Мурска Собота.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 42

11 јули 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

605.

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 26 став 3 од Законот за Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и по прибавено мислење од Сојузниот извршен совет и од извршните совети на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1977 ГОДИНА

Се потврдуваат Завршната сметка на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1977 година, што ја донесе Собранието на Фондот, со својата одлука 02 бр. 27/9-78 од 28 февруари 1978 година, и Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во 1977 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 622

11 јули 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полиќ, с. р.

606.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1977 ГОДИНА**

Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1977 година, што ја донесе Советот на гувернерите со својата одлука О. бр. 13 од 6 март 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 15
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

607.

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1978 ГОДИНА**

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1978 година, што го донесе Советот на гувернерите со својата одлука О. бр. 15 од 7 март 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 16
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

608.

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 13 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се потврдува Статутот на Народната банка на Југославија, што го донесе Советот на гувернерите со својата одлука О. бр. 10 од 7 март 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 14
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

609.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 115 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на Седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се потврдува Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија, што го донесе Советот на Службата на општественото книговодство со својата одлука О. бр. 25 од 26 декември 1977 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 25
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

610.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и точка 1.7. на одредбата под 1 од третиот дел во врска со точка 8.2.8. став 2 и точка 9.5. став 3 од вториот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, — Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САН Боснија и Извршниот совет на Собранието на САН Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗБЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој договор постигнаа согласност, дополнителните средства за рефинансирање на извозните работи во периодот од 1978 до 1980 година, во согласност со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, да се обезбедат со одлуки за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика и со самоуправни спогодба на банките.

Учесниците на овој договор ќе преземат мерки, во рамките на своите надлежности и овластувања, со кои ќе придонесат и ќе го поттикнат склучувањето и остварувањето на самоуправната спогодба на банките од став 1 на овој член.

Член 2

Заради создавање на услови потребни за обезбедување на дополнителните средства од член 1 на овој договор, учесниците на овој договор се согласни и препорачуваат:

1) Народната банка на Југославија да донесе одлука за намалување на стапката на каматата по долгорочниот кредит во износ од 2.397.740.000 динари, што посебната финансиска организација за кредитирање и осигурување на извозните работи (во натамошниот текст: посебна финансиска организација) го користи кај Народната банка на Југославија, од 3% на 1% годишно;

2) Народната банка на Југославија со своја одлука да не ја лимитира стапката според која од организациите на здружен труд може да се наплатува камата на кредитот за извоз, што посебната финансиска организација им го дава од средствата на примарната емисија што ги користи кај народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

Условите од точ. 1 и 2 на став 1 на овој член ќе важат од 1 јануари 1978 година до трајно решение на односите во врска со средствата на долгорочниот кредит на Народната банка на Југославија и со средствата на кредитите на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини дадени на Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи (во натамошниот текст: Фонд);

3) со одлуките за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика, за секоја година на примена на овој договор, да се регулираат начинот и условите за отплата на долгорочниот кредит од точка 1 на овој член, што посебната финансиска организација го користи кај Народната банка на Југославија како и да се утврдува височината на краткорочните реесконтни кредити за извоз, што народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и ги одобруваат на посебната финансиска организација;

4) Народната банка на Југославија да даде иницијатива кај Здружението на банките на Југославија за склучување на самоуправни спогодба на банките за здружување на средствата кај посебната финансиска организација за кредитирање и осигурување на извозните работи. Со таа спогодба треба да се утврди износот, рокот на отплатата и стапките на каматата по кои ќе се даваат кредити.

Член 3

Измени и дополненија на овој договор се вршат на начинот и според постапката според кои е склучен овој договор.

Член 4

Овој договор е потпишан во соодветен број идентични примероци, што се сметаат за автентични текстови.

Член 5

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 6

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

20 март 1978 година
Београд

За Сојузниот извршен совет,

Момчило Пенковиќ, с. р.
член на Сојузниот извршен совет
и сојузен секретар за финансии

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,

д-р Обрад Пиљак, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за финансии

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,

Ристо Филиповски, с. р.
член на Извршниот совет и
републички секретар за финансии

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,

Драган Мазетиќ, с. р.
заменик-републички секретар за
финансии

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,

Мнодран Вељковиќ, с. р.
член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,

Вјекослав Чемелиќ, с. р.
член на Извршниот совет на Саборот

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,

Вук Огњановиќ, с. р.
член на Извршниот совет и републички секретар за финансии

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,

д-р Љубица Теслиќ-Надлачки, с. р.
член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Петар Костиќ, с. р.
член на Извршниот совет и покраински секретар за стопанство

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Саборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за начинот на обезбедување дополнителни средства за кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит во периодот од 1978 до 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 632
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Саборот на републиките
и покраините,
Зоран Попич, с. р.

611.

Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) и на член 12 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на обоената металургија во периодот од 1976 до 1980 година Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на СР Војводина и Извршниот совет на Собранието на СР Косово, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА РАЗВОЈ НА ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ПО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во согласност со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) и со утврдената политика и обврските во Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развојот на обоената металургија за периодот од 1976 до 1980 година, а тргнувајќи од Основите на заедничката политика за долгорочниот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/75), учесниците на овој договор го утврдуваат континуитетот на изградбата на капацитетите неопходни за развој на обоената металургија, чијашто изградба ќе започне во периодот од 1980 година, со тоа што производството во нив да почне по 1980 година.

Учесниците на овој договор се согласни во периодот од 1976 до 1980 година со своја активност, во согласност со законот и со политиката на економскиот и социјалниот развој на Југославија, да ја насочуваат и поттикнуваат изградбата на рударски и металуршки капацитети потребни за производство на обоени метали по 1980 година со тоа што да обезбедат организациите на здружен труд навремено да ги утврдат обемот и изворите на средствата и начинот на финансирањето на таа изградба.

Член 2

Континуитетот на изградбата на капацитети на обоената металургија утврден со овој договор е заснован во целост врз целите, политиката и критериумите утврдени во Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на обоената металургија во периодот од 1976 до 1980 година.

Со изградбата на нови капацитети во периодот по 1976 година се обезбедува продолжувањето на усогласениот развој и производството на обоената металургија по 1980 година.

Член 3

Учесниците во овој договор утврдуваат, согласно со член 2 на овој договор, дека треба пред 1980

година да започне изградбата на следните нови капацитети што ќе се завршат по 1980 година:

— во илјади тони —

	Рудник на боксит	Рудник на бакар	Рудници на олово и цинк	Топилница на олово	Анодни блокови
СР Босна и Херцеговина	—	—	—	—	—
СР Македонија	—	—	800	50	—
СР Словенија	—	—	—	—	—
СР Србија (без автономните покраини)	—	6.000	—	—	—
СР Хрватска	—	—	—	—	70
СР Црна Гора	300	—	70	—	—
САП Војводина	—	—	—	—	—
САП Косово	—	—	500	—	—
ВКУПНО:	300	6.000	1.370	50	70

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни при изградбата на капацитетите од член 3 на овој договор да се применуваат мерките на економската политика и други мерки предвидени со одредбите во чл. 13 до 22 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на обоената металургија во периодот од 1976 до 1980 година, мерките од одредбите на третиот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и мерките што се утврдени со договор на републиките и автономните покраини за поттикнувачките мерки на федерацијата за развој на дејностите од посебно значење, а не се предвидени во одредбите на третиот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

Член 5

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за негова измена.

Член 6

Овој договор го потпишаа претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини, во соодветен број идентични примероци кои се сметаат за автентични текстови.

Член 7

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

9 јануари 1978 година
Белград

За Сојузниот извршен совет

Милорад Бировлев, с. р.
член на СИБ и претседател на Сојузниот комитет за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Владимир Мијатовиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
инж. **Стојан Маткалиев, с. р.**
член на Советот и републички секретар за индустрија и трговија

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,
Иво Клемевчиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за индустрија

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,
инж. **Крста Јовановиќ, с. р.**
републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,
дип. инж. **Иво Баутовиќ, с. р.**
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора
Илија Чуљковиќ, с. р.
член на Советот и републички секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,
Бошко Тодоровиќ, с. р.
член на Советот и покраински секретар за стопанство

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,
Исмет Гусија, с. р.
член на Советот и директор на Покраинскиот завод за општествено планирање

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Саборот на републиките и покраините од 11 јули 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ЗА РАЗВОЈ НА ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА ВО ПЕРИОДОТ ПО 1980 ГОДИНА

1. Се потврдува Договорот за континуитетот на изградбата на капацитети во периодот од 1976 до 1980 година за развој на обоената металургија во периодот по 1980 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 633
11 јули 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републики-
те и покраините,
Зоран Попич, с. р.

612.

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за сојузните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74 и 17/78), Сојузниот совет за стопански развој и економска политика, врз основа на договорот на организациите и организациите што учествуваат во работата на Советот, на седницата од 14 јуни 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

За претседател на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика се избира д-р Иво Перичиќ.

Број 12/78,
14 јуни 1978 година
Крањ

Сојузен совет за стопански
развој и економска политика

Претседател,
д-р Берислав Шешфер, с. р.

613.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за сојузните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74 и 17/78), Сојузниот совет за прашања на општественото уредување, врз основа на договорот на организациите и организациите што учествуваат во работата на Советот, на седницата од 14 јуни 1978 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

За претседател на Сојузниот совет за прашања на општественото уредување се избира Мирко Поповиќ.

Бр. 34-04-143/78
14 јуни 1978 година
Крањ

Сојузен совет за прашања на општественото
уредување

Претседател,
д-р Антун Вратуша, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 4065 Белград

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

воен службеник IV класа на финансиска служба Ђерапиќ Милорада Петар;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

потполковник на геодетска служба Изљаниќ Доситеја Слободан;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковник на геодетска служба Ђорковиќ Станоја Мирослав;
мајор на геодетска служба Михаиловиќ Владимир

мајор на геодетска служба Мрђа Јована Ђорђо;
мајор на геодетска служба Тренковски Крсте Раде;

капетан I класа на геодетска служба Дукиќ Милана Милан;

капетан I класа на геодетска служба Кљајиќ Љубе Васо;

капетан I класа на геодетска служба Кулишиќ Вошка Бранко;

капетан I класа на геодетска служба Насковски Аспаруха Слободан;

капетан I класа на геодетска служба Пејиќ Саве Јован;

капетан I класа на геодетска служба Спремиќ Ристивоја Станко;

капетан I класа на геодетска служба Шашиќ Илије Војо;

воен службеник III класа на административна служба Савиќ Велимира Драгољуб;

заставник I класа на административна служба Стевановиќ Петра Веселин;

заставник I класа на административна служба Шљаниќ Милоша Драгољуб;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковник на геодетска служба Блажевиќ Иве Нико;
потполковник на геодетска служба Губериниќ Нова Стојан;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Потполковник на геодетска служба Кухар Јакова Миран;
потполковник на геодетска служба Лешевиќ Владете Сретен;
потполковник на геодетска служба Миливојевиќ Максима Драгиша;
потполковник на геодетска служба Милошевиќ Јована Миливоје;
потполковник на геодетска служба Томчиќ Дмитра Јово;
потполковник на геодетска служба Влаховиќ Михаила Драгиша;
потполковник на геодетска служба Завадил Ивана Љибор;
мајор на геодетска служба Лазетиќ Тодора Миливоје;
мајор на геодетска служба Милошевиќ Радосава Радона;
мајор на геодетска служба Пеливански Јазар Панче;
мајор на геодетска служба Станисављевиќ Миомира Даница;
мајор на геодетска служба Веселиновиќ Чедомир Радомир;
мајор на геодетска служба Зупанц Милана Милан;
капетан I класа на геодетска служба Брајовиќ Ђорѓа Јован;
капетан I класа на геодетска служба Хамовиќ Душана Василије;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајор на геодетска служба Ђорђевиќ Богдана Томислав;
капетан I класа на геодетска служба Богавац Бранислава Данило;
капетан I класа на геодетска служба Маниќ Мирка Чедомир;
капетан I класа на геодетска служба Вуковиќ Таваска Михаило;

— за особени заслуги стечени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја како и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

капетан I класа на геодетска служба Делина Ивана Петар;

Од Воената пошта 1122-6 Белград

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиски полковник Мајстер Ивана Јосип;
пешадиски полковник Стјепановиќ Милоша Миле;
пешадиски полковник Шпаљевиќ Милуна Букајло;
пешадиски полковник Зороја Ђуре Душан;
инженерски потполковник Анастасијевиќ Апостола Бранислав;
технички потполковник Дамњановиќ Миле Стојан;
потполковник на оклопни единици Ђенадиќ Боривоја Радивоје;
пешадиски потполковник Радовановиќ Радомира Милутин;
интендантски потполковник Рибнер Александра Мирослав;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајор за врска Алемпијевиќ Светозара Славимир;
технички мајор Лабус Николе Јован;
технички мајор Миленковиќ Ђорѓа Миливоје;
артилериски мајор Тописировиќ Среда Радомир;
пешадиски капетан I класа Крга Петра Бранко;
капетан I класа на финансиска служба Радека Илије Ђуро;
заставник I класа на сообраќајна служба Данилов Веселин Иван;
заставник I класа за врска Ђуриќ Миленција Адам;
заставник I класа на административна служба Милосављевиќ Миомира Милорад;
заставник I класа на административна служба Миловановиќ Стјепана Стеван;
пешадиски заставник I класа Мириќ Милије Ђорђе;
заставник I класа за врска Стојиљковиќ Божицара Драгутин;
воен службеник II класа на административна служба Калабиќ Недељка Никола;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

капетан на фрегата Јовановиќ Зарије Михаило;
потполковник за врска Мицулиниќ Антона Даворин;
пешадиски потполковник Мирковиќ Живојина Тодор;
потполковник на административна служба Морачевиќ Димитрија Никола;
технички потполковник Радовановиќ Радована Душан;
мајор за врска Јецл Карла Иван;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетан за врска Ђорђевић Војислава Миодраг;
заставник за врска Цветковски Николе Миле;
технички заставник Гавриловић Рајка Милија;
педагошки заставник Катић Душана Мирко;
заставник за врска Марић Петра Саво;
заставник за врска Маззић Милана Гаврило;
заставник за врска Видовић Јанка Јанко;
постар водник I класа за врска Малетић Ђорђа

Славко;

постар водник I класа за врска Терзић Војислава Радојица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

капетан I класа на административна служба Думић Луке Миломир;
заставник I класа на административна служба Ђокић Милоша Живота;
заставник I класа на административна служба Јовић Луке Милац;
заставник на административна служба Ракић Милорада Петроније;
постар водник I класа на административна служба Ранчић Векослава Радојица;

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

заставник за врска Младеновић Србослава Антоније;
постар водник I класа за врска Димитријевић Светозара Александар;
постар водник I класа за врска Розга Анте Иван;
постар водник I класа за врска Трифуновић Милана Војислав;
воздухопловнотехнички постар водник Авејић Стевана Гаврило;
постар водник за врска Грубанов Саво Раде;
постар водник за врска Јеринић Владимира Милорад;
постар водник за врска Петровић Јарослава Мирослав;
воздухопловнотехнички постар водник Стевановић Добривоја Динко;
технички постар водник Стојаковић Стевана Милан;
технички водник I класа Попић Лазара Момчило;
воздухопловнотехнички водник I класа Тутић Невада Невад;

Од Воената пошта 1112-1 Белград

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста кај граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

пешадиски полковник Пекез Спасоја Лука;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

пешадиски потполковник Кашќелан Крсте Саво;
пешадиски потполковник Корда Јована Стеван;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиски полковник Николовски Боге Блажо;
пешадиски полковник Стојановић Стојана Драгомир;
пешадиски полковник Вујичић Остоје Гојко;
пешадиски полковник Вукичевић Тавасица Војислав;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

инженерски потполковник Илић Милорада Милан;
пешадиски капетан I класа Јовановић Душана Станоје;
пешадиски капетан I класа Попара Спасоја Неделко;
капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на ПВО Прелсвић Мапка Милорад;
интендантски заставник I класа Јовановић Воје Ристо;
заставник на административна служба Токић Павла Мате;
воен службеник I класа на административна служба Стефановић Миле Миља;
воен службеник II класа на административна служба Деврња Спасоја Милорад;
воен службеник II класа на административна служба Грчић Алексе Никола;
воен службеник III класа на административна служба Делибашић Милутина Радосај;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан пролет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадиски полковник Атељевић Радована Чедомир;
пешадиски потполковник Благојевић Љубивоја Коста;
пешадиски потполковник Буквић Јове Милош;
капетан на фрегата Јованић Душана Радовиоје;
пешадиски мајор Чајетинац Андрије Милан;
пешадиски мајор Ристић Тодора Радисав;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

артилериски капетан I класа Вукелић Марка Милутић;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

воен службеник III класа на административна служба Шупут Петра Босиљка;
воен службеник VIII класа на административна служба Бацковић Ристе Марија;

Од Воената пошта 4479 Белград

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

инженериски потполковник Глигорић Марка Стојан;
инженериски потполковник Станикић Драгољуба Среген;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

инженериски полковник Средојевић Вукосава Живота;
потполковник на градежна служба Арнаутовић Мувиба Турхан;
потполковник на финансиска служба Бабић Крсте Душан;
инженериски потполковник Копривица Милована Богдан;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

мајор на градежна служба Јовановић Адама Миодраг;
капетан I класа на градежна служба Баклиџа Берислава Берислав;
инженериски капетан I класа Чортан Дмитра Милан;
технички капетан I класа Илић Мирослава Живорад;
инженериски капетан I класа Мимић Маринка Драго;
интендантски капетан I класа Несторов Јована Живојин;
капетан I класа на градежна служба Тонковић Миховила Јосип;
заставник I класа на административна служба Богдановић Таврила Радомир;
инженериски заставник I класа Куч Саве Раде;
заставник I класа на административна служба Симоновић Миодрага Добривоје;

технички заставник I класа Видојевић Ђорѓа Добросав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

капетан I класа на геодетска служба Вукотић Ивана Игњације;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

инженериски мајор Марковић Љубисава Милош;
технички заставник I класа Палачковић Стеве Милорад;
инженериски заставник I класа Шабановић Садрије Хомез;
заставник на финансиска служба Рашић Филипа Иван;
заставник на финансиска служба Стојановић Миливоја Настас;

— за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

инженериски потполковник Богојев Милоша Радован;
потполковник на финансиска служба Бошковић Мијанла Живомир;
инженериски потполковник Ђинђић Миладина Бранко;
потполковник на управна служба Лезечев Ђуре Слободан;
потполковник на градежна служба Шакота Вичдоја Лазар;
технички потполковник Здравковић Вукоја Петар;
инженериски мајор Вучинић Цветка Раденко;
инженериски капетан I класа Додиг Луке Лука;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

капетан I класа градежна служба Вујић Александра Петар;
инженериски заставник Гиљен Миливоја Радоман;
инженериски заставник Зековић Алије Јусуф;
инженериски постар водник I класа Бековац Фране Мато;
инженериски постар водник I класа Белић Остоје Љубоје;
инженериски постар водник I класа Станковић Милана Божидар;
постар водник I класа на административна служба Васовић Анте Недељко;

— за особени заслуги стечени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја како и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

капетан I класа на гадежна служба Вујић Алек-
стндра Петар;
инженерски заставник Гиљен Миливоја Радо-
ман;
инженерски заставник Зековић Алије Јусуф;
инженерски постар водник I класа Бекавац
Фрање Мато;
инженерски постар водник I класа Белић Ос-
тоје Љубоје;
инженерски постар водник I класа Станковић
Милана Божидар;
постар водник I класа на административна слу-
жба Васовић Анте Недељко;

— за особени заслуги стечени во борбата против
непријателот за ослободување на нашата земја како
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето
на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

инженерски потполковник Госпић Ристе Сло-
бодан;
технички капетан I класа Бекрић Василија
Предраг;

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и за
покажување старешински и војнички особини што
служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

технички капетан Савић Душана Ђорђе;
поручник на градежна служба Минић Богдана
Витомир;

Од Воената пошта 1650 Белград

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на вооружените сили на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во нивното зацврстување и оспособување за од-
брана на независноста на Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

полковник на артилериско-ракетни единици на
ПВО Вејат Николе Анђелко;
полковник на артилериско-ракетни единици на
ПВО Крста Илије Никола;
потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Боројевић Јована Милован;
потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Добрица Арсенија Петар;
потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Лазовић Михајла Драгољуб;
потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Николић Јосипа Вјекослав;
потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Падежанин Јанка Војин;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА СВЕЗДА**

потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Савчић Здравка Милан;
инженерски мајор Цветковић Велимира Све-
тислав;
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО
Раиќеловић Влајка Александар;
капетан I класа на артилериско-ракетни едини-
ци на ПВО Павићевић Велимира Ненад;
заставник I класа на административна служба
Ивановић Миле Бранко;
заставник на административна служба Вашалић
Обрада Рајко;

— за примерни заслуги и умешност во работата
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на потавените задачи во единиците со кои
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите
единици и установи

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

полковник на артилериско-ракетни единици на
ПВО Бубић Јозе Анте;
полковник на артилериско-ракетни единици на
ПВО Зупанчић Ивана Иван;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ**

потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Battistin Гине Иван;
потполковник на артилериско-ракетни единици
на ПВО Миљковић Мирослава Милутин;
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО
Костић Милана Часлав;
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО
Опсеница Живана Павле;
мајор на артилериско-ракетни единици на ПВО
Терзић Миодрага Тихомир;
капетан I класа на артилериско-ракетни едини-
ци на ПВО Крстић Стојадина Радомир;
капетан I класа на артилериско-ракетни едини-
ци на ПВО Маринковић Матије Миленко;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

капетан I класа на артилериско-ракетни едини-
ци на ПВО Јукић Андрије Славко;
капетан на артилериско-ракетни единици на
ПВО Руменић Живана Бранислав;
капетан на артилериско-ракетни единици на
ПВО Спасојевић Миливоја Живота;
артилериски постар водник Јанковић Душана
Слободан;

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и
за покажување старешински и војнички особини
што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетан на артилериско-ракетни единици на
ПВО Ђук Петра Мијо;
капетан на артилериско-ракетни единици на
ПВО Димитријевић Јелена Обрад;
поручник на артилериско-ракетни единици на
ПВО Илић Светозара Новица;

поручник на артилериско-ракетни единици на ПВО Јурјавчић Романа Франц;
поручник на артилериско-ракетни единици на ПВО Милошевић Миодрага Александар;
воздухопловнотехнички постар водник Драгичевић Стајимира Миодраг;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

техничкив одник Куртић Ахмета Суад;
воздухопловнотехнички водник Пејак Миливоја Димитрије;

Од Воената пошта 9922 Белград

— за примерни заслуги и уменност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадиски полковник Цимеша Драгића Јанко;
пешадиски полковник Димовски Стојан Благоја;
пешадиски полковник Шеваљевић Нике Петар;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковник за врска Ђорђевић Драгомира Звојимир;
потполковник на оклопни единици Кебер Драге Здравко;
пешадиски потполковник Крстић Радмила Предраг;

потполковник за врска Милићевић Уроша Десимир;
потполковник на оклопни единици Вујић Мирка Богдан;

пешадиски мајор Грубешкић Теодора Никола;
инженерски капетан I класа Рајчић Бошка Добривоје;

капетан I класа на административна служба Максимовић Милете Милоица;
пешадиски капетан I класа Нешић Владимира Слободан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

санитетски поручник Симић Светозара Митар;
интендантски капетан Шиндић Гвоздена Милан;
пешадиски заставник Анѓелковић Стојадина Милево;

пешадиски заставник Аничкић Василија Богдан;
пешадиски заставник Бошкович Стевана Радван;

пешадиски заставник Братељевић Милана Петар;
пешадиски заставник Димитријевић Љубомира Милево;

инженерски заставник Филиповић Бранка Радослав;

заставник на административна служба Хинић Данила Стеван;

пешадиски заставник Матић Борка Милош;
пешадиски заставник Милевић Глише Милан;
пешадиски заставник Петковић Спасе Бранко;
пешадиски заставник Радуловић Новице Петрашин;

технички заставник Тешиќ Сретена Јован;
технички заставник Видаковић Ђорѓа Ацо;

технички постар водник I класа Милошевић Живка Милан;

пешадиски постар водник I класа Николић Радослава Светомир;

технички постар водник I класа Ремовић Драгиче Кретомир;

постар водач I класа на административна служба Веќић Љубомира Стеван;

постар водник I класа на сообраќајна служба Вученовић Младена Душан;

пешадиски постар водник I класа Вујадиновић Радојка Среќко;

технички постар водник Ергић Страхинје Николца;

пешадиски постар водник Васиљевић Андрије Богољуб;

— за особени заслуги стечени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја како и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

пешадиски полковник Обрадовић Петра Милорад;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

пешадиски потполковник Лалиќ Мане Миливој;
артилериски потполковник Павић Лазе Бранко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајор на административна служба Љуштина Стојана Раде;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените или и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковник на артилериско-ракетни единици на ПВО Капстаниќ Стјепана Браќко;

технички полковник Кокотовић Стеве Душан;
инженерски полковник Мажибрада Јована Душан;

пешадиски полковник Нешић Милоша Обрад;
пешадиски полковник Перуничкић Тривуна Светозар;

пешадиски полковник Ристић Бранка Ненад;
пешадиски полковник Торбица Павла Душан;
потполковник за врска Бранковић Марка Миленко;
пешадиски потполковник Домуз Алексе Јефто;
пешадиски потполковник Јанковић Настаса Душан;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

инженериски потполковник Михаиљ Ристе Војислав;
пешадиски потполковник Поповић Душана Комнен;
артилериски мајор Петровић Ђуре Предраг;
мајор за врска Шехић Јакуба Махмут;
капетан I класа на сообраќајна служба Добрић Богдан Никола;
пешадиски капетан I класа Дубаић Душана Јован;
пешадиски капетан I класа Јоцић Милорада Христивоје;
пешадиски капетан I класа Ковачевић Уроша Илија;
капетан I класа на административна служба Миленковић Борисава Стојан;
капетан I класа на сообраќајна служба Шкеровић Ђорђија Чедомир;
пешадиски капетан I класа Трифуновић Тихомира Жарко;
пешадиски капетан I класа Валковић Андрије Владимир; †
технички заставник I класа Борјан Томе Никола;
заставник I класа на административна служба Иванишевић Раде Милорад;
заставник I класа на административна служба Поштић Милорада Величко;
заставник I класа на административна служба Станковић Јаћима Сретен;
пешадиски заставник I класа Шалипур Недељка Талија;
заставник I класа на административна служба Тешовић Велимира Коста;
пешадиски заставник I класа Вучковић Николе Ђуро;
заставник I класа на административна служба Загорац Марка Илија;
пешадиски заставник Гашиновић Ђекана Остоја;
заставник на сообраќајна служба Миливојевић Радивоја Чедомир;
пешадиски заставник Најловски Ђорђа Милан;
заставник на административна служба Петровић Милана Радо;
технички заставник Прибић Марка Стеван;
пешадиски постар водник I класа Манојловић Милана Миодраг;
воен службеник III класа на административна служба Крнета Николе Јово;
воен службеник III класа на административна служба Пантелић Милосава Радосав;
воен службеник III класа на административна служба Ромић Петра Ђурађ;
воен службеник V класа на административна служба Гулић Анте Мате;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за заслуги во работата на развивањето на свеста кај граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

пешадиски полковник Вујновић Симе Никола;
— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

воен службеник III класа на административна служба Ракић Николе Живојин;
воен службеник VIII класа на административна служба Самболец Мије Иван;

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување стареннски и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

технички поручник Филиповић Бранислава Благога;
пешадиски поручник Казановић Дамљана Митар;

Од Воената пошта 4795 Белград

— за примерни заслуги и уменност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадиски полковник Ковачевић Михајла Владо;
интендантски полковник Кривоканић Максима Спасоје;
пешадиски полковник Маричић Марка Рајко;
пешадиски полковник Милиновић Миле Пане;
пешадиски потполковник Ђукић Раде Никола;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

санитетски потполковник Ајдуковић Петра Гојко;
инженериски потполковник Ђусловић Раденка Драгомир;
артилериски потполковник Дебељак Алојза Маријан;
пешадиски потполковник Динчић Тихомира Станко;
мајор на градежна служба Манојловић Вуксана Михајло;
санитетски капетан I класа Станковић Љубисава Момчило;
пешадиски капетан I класа Стефановић Милутина Сретен;
пешадиски капетан I класа Тепавчевић Николе Јово;
пешадиски заставник I класа Чакарић Марка Перо;
технички заставник I класа Стојановић Милана Ђорђе;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

пешадиски капетан Бериша Имера Заим;
пешадиски капетан Ђорђевић Светозара Витомир;
капетан на оклопни единици Матић Радомира Радисав;
капетан на оклопни единици Милосављевић Радојка Чедомир;
капетан на оклопни единици Момчиловић Ђорђа Момчило;
капетан на оклопни единици Сотировић Божи-дара Драгослав;
пешадиски капетан Стојановски Станојка Стојмен;
пешадиски капетан Тановић Исмета Горан;
капетан на финансиска служба Урошевић Милорада Александар;
артилериски поручник Стојаковић Млађена Миле;
потпоручник за врска Ѓяатовић Саве Ђорђе;
пешадиски застасник Ристић Предрага Стојан;
постар водник I класа на оклопни единици Костић Владете Коста;
технички постар водник I класа Радосављевић Радоја Милета;
интендантски постар водник Атлагић Илије Миланко;
пешадиски постар водник Гајић Вукашина Драган;
пешадиски постар водник Керановић Слободана Светко;
технички постар водник Ковачевић Максима Петар;
пешадиски постар водник Сагановић Миле Никола;
постар водник на сообраќајна служба Панца Пере Босо;
пешадиски постар водник Шабић Андрије Радован;
пешадиски постар водник Угреновић Николе Душан;
воен службеник VI класа на музичка служба Михаиловић Саве Здравко;
воен службеник VI класа на музичка служба Наумовић Страјла Стојан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

инженериски потполковник Костић Никодије Жарко;
заставник I класа на административна служба Хаџић Новице Недељко;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

полковник на артилериско-ракетни единици на ПВО Пранчек Рудолфа Рудолф;

пешадиски потполковник Анђић Лазара Маринко;
потполковник на правна служба Бабарогоић Јеф-те Беселин;
пешадиски потполковник Лабус Јове Јазо;
пешадиски потполковник Марковић Стојана Илија;
пешадиски потполковник Петровић Милана Божо;
технички потполковник Пољавец Августина Адолф;
пешадиски потполковник Симић Петра Недељко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА СВЕЗДА

пешадиски мајор Новковић Саве Никола;
капетан I класа за врска Дамњановић Станоја Слободан;
пешадиски капетан I класа Мишевић Милоша Предраг;
пешадиски капетан I класа Остојић Здравка Властимир;
пешадиски капетан Цветковић Милана Слободан;
пешадиски капетан Кисин Гаврила Недељко;
пешадиски капетан Мрвић Јована Рајко;
капетан на сообраќајна служба Смајевић Милевка Добросав;
пешадиски капетан Шкара Драгутина Мирко;
пешадиски капетан Вучићевић Живка Живомир;
инженериски капетан Вукобратовић Драгића Никола;
заставник I класа на сообраќајна служба Ђорђевић Веље Вошко;
технички заставник I класа Тадић Панте Раде;
заставник на сообраќајна служба Бован Душана Костадин;
пешадиски заставник Булатовић Нове Радомир;
пешадиски заставник Илић Милете Владо;
пешадиски заставник Јевтић Милутина Брани-слав;
пешадиски заставник Јовановић Чедомира Велимир;
технички заставник Маринковић Драгутина Славоје;
пешадиски заставник Ристић Васиљка Боривоје;
заставник на сообраќајна служба Томшић Луд-вика Лудвик;
заставник за врска Вуковић Николе Славо;
пешадиски постар водник I класа Чучковић Станка Душан;
пешадиски постар водник I класа Драгојевић Јове Ђуро;
пешадиски постар водник I класа Ковачевић Петка Милан;
технички постар водник I класа Марјановић Ђуре Јово;
технички постар водник I класа Мирило Бог-дана Војислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

воен службеник III класа на административна служба Петровић Тихомира Миливој;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

санитетски потполковник Јефтић Остоје Славко;
пешадиски заставник I класа Аврамовски Угрина
Душко;

воен службеник IV класа на административна
служба Хасаница Дервиша Шевко;

воен службеник IV класа на административна
служба Магајне Јустина Зденко;

воен службеник IV класа на административна
служба Павин Иве Миљенко;

воен службеник IV класа на музичка служба
Петровић Грује Милан;

воен службеник IV класа на музичка служба
Поповић Дмитра Вељко;

воен службеник IV класа на музичка служба
Тркуља Душана Миљивој;

воен службеник V класа на музичка служба
Чакшираш Јове Вељко;

воен службеник V класа на музичка служба
Кнежевић Милорада Драган;

воен службеник V класа на музичка служба
Мирковић Васе Милац;

воен службеник V класа на музичка служба
Остругнај Матије Антун;

воен службеник VI класа на музичка служба
Барта Виктора Бранимир;

воен службеник VI класа на музичка служба
Дијанић Јосипа Јурај;

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и
за покажување старешински и војнички особини
што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

поручник на оклопни единици Дакић Славка
Милутин;

поручник на сообраќајна служба Даниловић
Радосава Милан;

интендантски поручник Мијаковић Милица
Јован;

пешадиски поручник Миладиновић Јована Ми-
ломир;

пешадиски поручник Стојимировић Радомира
Љубиша;

пешадиски поручник Томић Вуколе Реља;

постар водник на сообраќајна служба Дедкић
Адама Булага;

пешадиски постар водник Ђурђевић Милорада
Богдан;

постар водник на сообраќајна служба Рељић
Радисава Неле;

постар водник на оклопни единици Тркуља
Милоша Коста;

пешадиски постар водник Вучковић Владе Санде;
водник I класа за врска Баица Миле Милош;

пешадиски постар водник Димић Милана Зоран;

технички водник I класа Копић Салко Емин;

пешадиски водник I класа Макијевић Цветана
Микајло;

водник I класа за врска Митрић Мире Радивоје;

водник I класа на оклопни единици Тржан
Антон Антон;

Од Всената пошта 2939 Титоград

— за примерни заслуги и уметност во работата
на развивањето на постојан полет заради остварување
на поставените задачи во единиците со кои раково-
дат како и за создавање услови за постигнување
на исклучително добри успеси во своите единици и
установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА

пешадиски полковник Ивановић Вукомана Ра-
дован;

пешадиски полковник Лазаревић Лазара Жи-
ворад;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

пешадиски потполковник Грковић Доне Раде;
потполковник на финансиска служба Лаковић
Јова Радван;

потполковник на финансиска служба Марковић
Ђура Костантин;

пешадиски потполковник Вујичић Андрије
Бранки;

мајор за врска Лазар Драгутина Томислав;

инженерски мајор Машановић Павла Марко;

технички мајор Нићифоровић Симе Милан;

интендантски мајор Влаховић Јована Никодија;

интендантски мајор Вуковић Јова Лука;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

санитетски потполковник Лакићевић Марка Дра-
гослав;

пешадиски капетан I класа Дашић Марка Стра-
шмир;

санитетски капетан I класа Дивовић Авде Адил;

санитетски капетан I класа Ковачевић Богољуба
Глишо;

капетан I класа на оклопни единици Стојановић
Хасе Стојко;

пешадиски капетан Адамовић Андрије Милан;

технички капетан Антић Миодрага Јован;

санитетски капетан Дринчић Павла Ратко;

пешадиски капетан Јакимовски Стојка Илија;

капетан на финансиска служба Костић Глигора
Перо;

санитетски капетан Лалић Милана Радивоје;

артилериски капетан Мартиновић Михаила Ра-
досав;

технички капетан Стевановић Љубомира Ненад;
санитетски капетан Зуковић Шаза Бећир;

санитетски потпоручник Савичевић Милојко
Свето;

технички заставник Булатовић Петра Радван;

пешадиски заставник Голубовић Миљивоја Ве-
лимир;

пешадиски заставник Ивовић Мила Столета;

инженерски заставник Милачић Радван
Љубомир;

интендантски заставник Паовица Сима Саво;

инженерски заставник Попелешек Ивана Алојз;

пешадиски заставник Стојчевски Јован Трајан;
пешадиски заставник Ербничанин Живана Љубомир;

инженериски постар водник I класа Бојановић Андрије Мирко;

постар водник I класа на финансиска служба Дурутовић Вукосава Антоније;

постар водник I класа на административна служба Ђорђевић Радослава Ђорђе;

пешадиски постар водник I класа Петровић Гавријела Милан;

инженериски постар водник I класа Шимурина Јоса Анте;

артилериски постар водник I класа Вујовић Вељка Милош;

постар водник I класа на финансиска служба Вукосавић Милинка Миладин;

постар водник I класа за врска Вулетић Владимира Сташмир;

технички постар водник Анђелковић Жарка Раде;

пешадиски постар водник Чалић Боже Милан;

технички постар водник Кривокућа Добривоја Душан;

постар водник за врска Мачић Милоша Петар;

технички постар водник Поповић Драгутина Петар;

пешадиски постар водник Ратковић Душана Слободан;

технички постар водник Ташевски Петар Стојан;

пешадиски постар водник Топаловић Илије Томо;

постар водник на оклопни единици Туфегџић Драгомира Реља;

технички постар водник Зоговић Милоја Слободан;

поморски водник I класа Хранисављевић Љубомира Миодраг;

воени службеник VI класа на музичка служба Илић Светозара Миливоје;

воен службеник VIII класа на музичка служба Настић Уроша Драган;

воен службеник VIII класа на музичка служба Урошевић Милутина Владимир;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста кај граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

пешадиски полковник Масловарић Трифуна Нерак;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

пешадиски потполковник Мутавџић Ивана Милорад;

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

потполковник на правна служба Брајовић Јакова Момчило;

потполковник на АВХ одбрана Ђерковић Ђорѓа Богдан;

пешадиски потполковник Максимовић Богосава Часлав;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

санитетски мајор Јовановић Миодрага Зоран;
мајор на саобраќајна служба Ристић Сава Александар;

капетан I класа на геодетска служба Бановић Ника Мирко;

пешадиски капетан I класа Драшковић Јово Стево;

интендантски капетан I класа Христов Кириј Велибор;

пешадиски капетан I класа Јовановић Мира Жарко;

санитетски капетан I класа Кнежевић Рајка Недељко;

технички капетан I класа Ковачевић Благога Никола;

пешадиски капетан I класа Митровић Лазара Цвијан;

пешадиски капетан I класа Недић Радојица Војислав;

капетан на оклопни единици Марић Косте Недељко;

технички заставник I класа Божовић Вука Тодор;

пешадиски заставник I класа Ђуровић Стеве Ђорђе;

интендантски заставник I класа Стојиљковић Андрије Милендије;

заставник I класа на административна служба Влајков Славка Радислав;

артилериски заставник Димитријевић Влајка Боро;

санитетски заставник Филиповић Мирка Светислав;

технички заставник Гргић Ивана Лука;

технички заставник Марковић Васе Милован;

заставник на административна служба Пешовић Јована Петар;

интендантски заставник Турковић Бсћа Шафир;

интендантски заставник Влаховић Радоње Велимир;

заставник на административна служба Вујадиновић Станка Новица;

инженериски постар водник I класа Милутиновић Петра Томислав;

артилериски постар водник I класа Нововић Даре Трајко;

постар водник I класа на административна служба Раковић Тома Гаврило;
воен службеник III класа на административна служба Пејовић Радивоја Јован;
воен службеник IV класа на административна служба Самарџић Радивоја Саво;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

воен службеник V класа на музичка служба Ђоловић Велимира Станоје;

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

инженерски капетан Татар Владимира Перо;
пешадиски поручник Ђокић Рајка Милан;
санитетски постар водник I класа Мартиновић Крста Бранко;

постар водник за врска Глигоријевић Боривоја Миљковиќ;

технички постар водник Марковић Ивана Славомир;

санитетски постар водник Томић Живојина Велимир;

постар водник за врска Жижак Маријана Мате;
водник I класа на АВХ одбрана Ковачевић Нуре Абдулах;

водник I класа за врска Савић Славка Милорад;
водник I класа на АВХ одбрана Штрбац Николе Божо;

пешадиски водник Матејић Владе Драган;
воен службеник VII класа на музичка служба Петровић Марка Адам.

Бр. 145

22 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
594. Закон за користење на определен износ на динарска противвредност на странски кредит чијшто корисник е федерацијата	1833
595. Закон за обезбедување средства на федерацијата за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во селективното зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	1833
596. Закон за измена на Законот за сојузните совети	1834
597. Закон за хартиите од вредност	1834
598. Закон за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и за прибавување и отстапување материјално право на технологија помеѓу организациите на здружен труд и странски лица	1840
599. Одлука за избор и разрешување членови на Советот на федерацијата	1850
600. Одлука за разрешување и именување заменици на сојузни секретари и заменици на претседатели на сојузните комитети	1851
601. Одлука за именување на претседател и членови на комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ	1851
602. Одлука за определување на бројот и за изборот на судии-поротици на Сојузниот суд	1852
603. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд	1853
604. Одлука за именување на заменик-сојузен јавен обвинител	1853
605. Одлука за потврдување на Завршната сметка и на Извештајот за работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1977 година	1853
606. Одлука за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Југославија за 1977 година	1854
607. Одлука за потврдување на финансискиот план на Народната банка на Југославија за 1978 година	1854
608. Одлука за потврдување на Статутот на Народната банка на Југославија	1854
609. Одлука за потврдување на Статутот на Службата на општественото книговодство на Југославија	1854
610. Договор за начинот на обезбедување дополнителни средства за кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит во периодот од 1978 до 1980 година	1855
Одлука за потврдување на Договорот за начинот на обезбедување дополнителни средства за кредитирање на извозот на опрема и бродови и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит во периодот од 1978 до 1980 година	1856
611. Договор за континуитетот на изградбата на капацитети во периодот од 1976 до 1980 година за развој на обоената металургија во периодот по 1980 година	1856
Одлука за потврдување на Договорот за континуитетот на изградбата на капацитети во периодот од 1976 до 1980 година за развој на обоената металургија во периодот по 1980 година	1857
612. Одлука за избор на претседател на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика	1858
613. Одлука за избор на претседател на Сојузниот совет за прашања на општественото уредување	1858
Одликувања	1858

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.